

Службен весник

на Република Македонија

Број 202

31 декември 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
6248. Уредба за Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2015 година.....	5	6252. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2015 година	6
6249. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2013 година и Годишниот извештај за работењето во 2013 година на ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“-Скопје	5	6253. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2015 година на ЈП ХС "Злетовица" Пробиштип	6
6250. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“-Скопје за финансиската 2013 година	5	6254. Одлука за давање право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Битола	6
6251. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Пехчево	6	6255. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за здравство	7
		6256. Одлука за давање согласност на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2015 година.....	7

	Стр.		Стр.
6257. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерството за финансии	7	6267. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на резервоар со доводни цевководи за ТИРЗ Ранковце КО Петралица Општина Ранковце	11
6258. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	7	6268. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за снабдување со вода за технички потреби на технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) Струга КО Мислешево вон гр, Општина Струга.....	11
6259. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Државниот инспекторат за техничка инспекција.....	8	6269. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на ски центар Плачковица КО Козбунар, Општина Радовиш.....	12
6260. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2015 година.....	8	6270. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бачило во ски центарот Плачковица КО Козбунар Општина Радовиш	12
6261. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените на главните шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје	8	6271. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање право на трајно користење на недвижен имот, запишан во имотен лист бр. 8031 КО Берово на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје	13
6262. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје	8	6272. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	13
6263. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	10	6273. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	13
6264. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство	10		
6265. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на ски центар Голак КО Вирче Општина Делчево	10		
6266. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на бунарска зона со потисен цевковод за санитарна и техничка вода за ТИРЗ Ранковце КО Псача и КО Петралица Општина Ранковце	11		

	Стр.		Стр.
6274. Одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела.....	13	6286. Статутарна одлука за дополнување на Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје.....	21
6275. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на користење на дел од недвижни ствари.....	14	6287. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за правда - Биро за судски вештачења	21
6276. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	14	6288. Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост.....	22
6277. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија	14	6289. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Агенцијата за лекови	22
6278. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	14	6290. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	23
6279. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на град Скопје	15	6291. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии-Биро за јавни набавки	23
6280. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенција за квалитет и акредитација на здравствените установи.....	15	6292. Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација	23
6281. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	15	6293. Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“ во државна сопственост	24
6282. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈП Агро Берза Скопје.....	16	6294. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистичка планска документација за изградба на туристичка развојна зона Љубаништа 2 КО Љубаништа, Општина Охрид	24
6283. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	16	6295. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б1-мали комерцијални и деловни објекти, Б2-големи трговски единици, Б3-големи угостителски единици и ДЗ-спорт и рекреација, КО Нерези Општина Карпош...	46
6284. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила	17		
6285. Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за Други соединенија, амалгами	20		

	Стр.		Стр.
6296. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на надземен 10(20) кв приклучен вод и БСТС 10(20)/0,4 кV „Отошница Блок“ КО Отошница Општина Ранковце	46	6303. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б2-големи трговски единици-пазар за земјоделски производи КО Ростуша Општина Маврово и Ростуша.....	56
6297. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат Калуѓерица – Подареш КО Калуѓерица и КО Подареш Општина Радовиш	47	6304. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети во управна постапка на Министерството за труд и социјална политика.....	56
6298. Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД-Скопје, во државна сопственост	49	6305. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика.....	56
6299. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје	49	6306. Одлука за отстапување на стоки од стоконите резерви на здравствениите установи во подрачјата каде што има заведени населени места.....	56
6300. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за водоснабдување на Општина Желино III-фаза изградба на пумпна станица, резервоар и споена комора КО Желино Општина Желино	50	6307. Решение за дополнување на Решението за формирање меѓуресурска комисија.....	57
6301. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на некатегоризиран пат до наоѓалиште на манган Стогово-откопно поле Ужиница КО Врбјани Општина Дебарца.....	50	6308. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите со цел промовирање на меѓуетнички односи и спроведување на Охридскиот рамковен договор за 2015 година	57
6302. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Рогле за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи и комерцијални објекти со пропратна инфраструктура КО Рогле Општина Желино.....	52	6309. Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2015 година..	58
		6310. Програма за остварување на социјалната заштита за 2015 година	62
		6311. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2015 година	67
		6312. Програма за развој на спорт и млади за 2015 година	68
		6313. Програма за трансплантација во Република Македонија за 2015 година	69
		Огласен дел	1-24

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
6248.**

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2015 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите за јавните установи за деца - детски градинки по општини за 2015 година.

Член 2

Согласно Бюджетот на Република Македонија за 2015 година во Раздел 15001- Министерство за труд и социјална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитание на деца - општински јавни установи за деца - детски градинки.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- основна сума по дете за престој на дете во општинска јавна установа за деца - детска градинка со вкалкулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за деца - детски градинки каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;
- број на деца во општинска јавна установа за деца - детска градинка според фактичкиот број на деца и искористеноста на проектираниот капацитет на општинската јавна установа за деца - детска градинка;
- број на вработени во општинска јавна установа за деца - детска градинка.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$BД \text{ заштита на децата} = ОС \times \text{Коефициент}$

$ОС = Т \times Бр$

- БД заштита на деца - претставува блок дотација за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки, по општина;

- ОС - претставува основна сума по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки, по општина;

- Т - претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки;

- Бр - број на деца во општински јавни установи за деца - детски градинки според фактичкиот број на деца и искористеноста на проектираниот капацитет на општинските јавни установи за деца - детски градинки, по општина;

- Коефициент - претставува коефициент според бројот на вработени и искористен капацитет на општинските јавни установи за деца-детски градинки, по општина.

Член 546

Средствата за блок дотации за општинските јавни установи за деца - детски градинки ќе се насочуваат во општините и општините во градот Скопје каде што е седиштето на установата од Бюджетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

Бр. 42-11578/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6249.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ број 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА 2013 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2013 ГОДИНА НА
ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕ-
НАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“-СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2013 година и Годишниот извештај за работењето во 2013 година на ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“-Скопје, бр. 02-629/3 од 25.4.2014 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.4.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3712/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6250.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ број 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“-
СКОПЈЕ ЗА ФИНАНСИСКАТА 2013 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“-Скопје за финансиската 2013 година, бр. 02-629/1 од 25.04.2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.04.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3712/2
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6251.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/08, 35/11, 35/07, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на општина Пехчево и се пренесуваат во сопственост без надомест следните недвижни ствари сопственост на Република Македонија и тоа:

Караула „Ченгино Кале“, недвижен имот евидентиран во ИЛ 2423, Ко Пехчево:

- објект бр.1 на КП 3470, кат:ПР, со внатрешна површина од 37 м²;
- објект бр.1 на КП 3470, кат:ПР, со внатрешна површина од 158 м²;
- објект бр.2 на КП 3470, кат:ПР, со внатрешна површина од 141 м²;
- земјиште на КП 3470 со вкупна површина од 30.517 м².

Караула „Црник“, недвижен имот евидентиран во ИЛ 265, КО Црник:

- објект бр.1 на КП 3643, кат:ПР, со внатрешна површина од 114 м²;
- објект бр.1 на КП 3643, кат:1, со внатрешна површина од 113 м²;
- земјиште на КП 3643 со вкупна површина од 986 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8466/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6252.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2015 година бр.02-2229/1-3/1, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 10.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9793/1
21 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6253.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на Република Македонија бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА НА ЈП ХС "ЗЛЕТОВИЦА" ПРОБИШТИП

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2015 година на ЈП ХС "Злетовица" - Пробиштип бр.0201-1497/2 од 22.12.2014 година, усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата одржана на 22.12.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9864/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6254.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на општина Битола се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 47192 м² кое претставува:

- дел од КП бр.1440 со површина од 31701 м²,
- дел од КП бр.1441 со површина од 2638 м² и две-те запишани во Имотен лист бр.7602 КО Битола 5,
- дел од КП бр.1445 со површина од 12584 м², запишана во Имотен лист бр.7603 КО Битола 5,
- дел од КП бр.19272/1 со површина од 81 м², запишана во Имотен лист бр.2 КО Битола 5,
- дел од КП бр. 67/1 со површина од 188 м², запишана во Имотен лист бр.3 КО Битола 5,
- согласно извод од Детален урбанистички план за „Урбана Четврт – Локалитет Француски Гробишта“, - Блок 2 Битола бр.15-306 од 31.1.2014 година, за изградба на објект со намена на градба Д4-меморијални простори - Музеј архитектонски споменик на Француските војници од Првата светска војна.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10149/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6255.

Врз основа на членот 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за здравство му се даваат на трајно користење без надомест недвижните ствари - објекти со вкупна површина од 142 м², кои се наоѓаат на КП бр. 663, КО Долни Стубол, евидентирани во Имотен лист бр. 91, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда В 2 - деловен простор со површина од 111м²

- подрум - помошни простории со површина од 31м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10422/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

6256.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА,
РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2015 година бр. 02-10210/5 од 29.12.2014 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие на седница одржана на 25.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10640/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

6257.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за финансии се дава на трајно користење без надоместок дел од недвижна ствар - објект, кој се наоѓа на ул.„Илинденска“ бб, запишан во Имотен лист бр. 100045 за КО Крушево, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр 5805 број на зграда 1, намена на зграда и други објекти В4, влез 1 кат СУ, број 1 намена на посебен дел од зграда СТ, во површина од 80 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10649/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6258.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/2013, 41/2014, и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на Геодетски елаборат за извршен премер на објекти на Одморалиште Завод за платен промет во КО Сретеново кои се наоѓаат на КП бр.1004.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10650/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6259.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/14 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИ-
ОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА
ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за економија му престанува користењето на движната ствар – моторно возило со следните карактеристики:

Марка на возило	Тип на возило	Регистарски број	Број на мотор	Година на производство	Број на шасија	Вредност
Mercedes Benz	E200	SK 6223 AB	11195732072265	2000	WDB2100481 B264865	0

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Државниот инспекторат за техничка инспекција.

Член 3

Министерот за економија склучува договор со директорот на Државниот инспекторат за техничка инспекција со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10812/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6260.

Врз основа на член 42 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 06/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 06/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013, 106/2013 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА
ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА
2015 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2015 година изнесува 76,8 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2015 година.

Бр. 42-10863/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6261.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИТЕ
ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ
ШУМИ“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цените на главните шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, бр.02-1170/2 од 5.12.2014 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 5.12.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10867/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6262.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА
БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Систем за повик на сестри		PME	
1.1	Микропроцесорска контролна единица со ЛЦД дисплеј	СП2042	PME	8
1.2	Стандарден тастер за повик на сестра	ПРК 2042	PME	296
1.3	Тастер со кабел за соби	РС 2004	PME	240
1.4	Тастер со кабел за тоалети и бањи	СОС 2002	PME	56
1.5	ЛЕД индикатор за врати	ССЛ 2003	PME	120
1.6	Мастер контролер со напојување	НЈ 2012	PME	8
1.7	Зонско напојување	НЈ2012/интф.	PME	7
1.8	Комуникациски интерфејс	ИНТФ	PME	1
1.9	Менаџмент софтвер	БИС 2000	PME	1
1.10	Дигитален сплитер (пластична кутија со конектори)	/	PME	8
1.11	Електрични инсталации	PP/L2x0,75	ЈУ	1
2.	Систем за дојава на пожар		Кентек	
2.1	Микропроцесорска контролна единица со ЛЦД дисплеј осетлив на допир	КЕНТЕК	Синхро	1
2.2	Адресибилен димно-оптички термички детектор	B200	БЕГА	152
2.3	Стандардна основа за детектор	ВБ100	БЕГА	152
2.4	Адресибилен рачен јавувач на пожар	ВЦП100	БЕГА	16
2.5	Адресибилна сирена за пожар	ВЛС100	БЕГА	9
2.6	Електрични инсталации	ЈУ STY 2x2x08	ЈУ	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - СКОПЈЕ.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10934/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6263.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари - моторни возила и тоа:

1.1 Товарно моторно возило: марка ЗАСТАВА, тип JUGO FLORIDA 1/3 Polu, број на шасија VX1103A0000051245, број на мотор 13MB-064/0087137, регистарска ознака SK-625-MG, година на производство 2002, работна зафатнина на моторот 1301 см³, сила на моторот 50 kW/ks, боја на каросеријата црвена 78 и бела 01.

2.1 Патничко моторно возило: марка ГОЛФ VW, тип VARIANT 1.9 TD, број на шасија WVWZZZ1HZWW011801, број на мотор AAZ727564, регистарска ознака SK-124-GZ, година на производство 1997, работна зафатнина на моторот 1896см³, сила на моторот 55 kW/ks, боја на каросеријата бела 01.

3.1 Патничко моторно возило: марка ДАИХАТСУ, тип CHARADE, број на шасија JDAG100S000700237, број на мотор 1814154/9, регистарска ознака SK-0051-AA, година на производство 1991, работна зафатнина на моторот 993см³, сила на моторот 38 kW/ks, боја на каросеријата металик плава 99.

4.1 Товарно моторно возило: марка ФИАТ, тип FIORINO 1.7, број на шасија ZFA14600008471992, број на мотор 1753709, регистарска ознака SK-787-HH, година на производство 1996, работна зафатнина на моторот 1697см³, сила на моторот 42 kW/ks, боја на каросеријата бела 01.

5. Патничко моторно возило: марка ФИАТ, тип 185 MAREA WEEKEND SX 1.9 TD 100, број на шасија ZFS18560000217700, број на мотор 182A7000/0960909, регистарска ознака SK-813-OP, година на производство 1998, работна зафатнина на моторот 1910см³, сила на моторот 74 kW/ks, боја на каросеријата црвена.

6. Патничко моторно возило: марка АЛФА РОМЕО, тип 146 1.6, број на шасија ZAR93000002035731, број на мотор 33201/026443, регистарска ознака SK-068-NG, година на производство 1995, работна зафатнина на моторот 1595см³, сила на моторот 76 kW/ks, боја на каросеријата црвена.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10949/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

6264.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив	Количина
1.	Рентген фиксер средство за фиксирање на филмови (2x20л во пакување)	7
2	Рентген развивач средство за развивање на филмови (2x20л во пакување)	7
3.	Рентген филм 30x40 (x100 во пакување)	19
4.	Рентген филм 18x24 (x100 во пакување)	19
5.	Рентген филм 18x43 (x100 во пакување)	20
6.	Рентген филм 24x30 (x100 во пакување)	20
7.	Рентген филм 35x35 (x100 во пакување)	45

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со министерот за здравство со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член од 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11020/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

6265.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА СКИ ЦЕН-
ТАР ГОЛАК КО ВИРЧЕ ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на ски центар Голлак КО Вирче, општина Делчево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 17702м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
5154/1 дел	Вирче	Голлак	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				47411.66м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11025/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6266.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРА-
СТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА БУНАРСКА ЗОНА СО
ПОТИСЕН ЦЕВКОВОД ЗА САНИТАРНА И ТЕХ-
НИЧКА ВОДА ЗА ТИРЗ РАНКОВЦЕ КО ПСАЧА И
КО ПЕТРАЛИЦА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на бунарска зона со потисен цевковод за санитарна и техничка вода за ТИРЗ Ранковце КО Псача и КО Петралица, општина Ранковце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 987м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 5457	Петралица	Гитов Рид	пасиште	6
дел 7406	Петралица	Дулче	пасиште	4
дел 15/1	Псача	Брејански Дол	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				42280м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11029/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6267.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР
СО ДОВОДНИ ЦЕВКОВОДИ ЗА ТИРЗ РАНКОВЦЕ
КО ПЕТРАЛИЦА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на резервоар со доводни цевководи за ТИРЗ Ранковце КО Петралица, општина Ранковце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е со вкупна површина од 968 м², со следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 5457	Петралица	Гитов рид	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				24000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11030/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6268.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА
ТЕХНИЧКИ ПОТРЕБИ НА ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА (ТИРЗ) СТРУГА
КО МИСЛЕШЕВО ВОН ГР, ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за снабдување со вода за технички потреби на технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) СТРУГА КО Мислешево вон гр, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 52м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2260/1 дел	Мислешево вон гр	Материк	овоштарник	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				300100м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11031/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6269.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-то земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА СКИ ЦЕНТАР ПЛАЧ-
КОВИЦА КО КОЗБУНАР, ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на ски центар Плачковица КО Козбунар, општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5986м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 166	Козбунар	Токов осој	нива	7
дел 241	Козбунар	Токов осој	пасиште	1
дел 240	Козбунар	Токов осој	пасиште	2
дел 1638	Козбунар	Џумаја	пасиште	1
дел 1639	Козбунар	Џумаја	пасиште	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				70518,70м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11032/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6270.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-то земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА БАЧИЛО ВО СКИ ЦЕНТАРОТ
ПЛАЧКОВИЦА КО КОЗБУНАР ОПШТИНА
РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бачило во ски центарот Плачковица КО Козбунар, општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1015м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 240	Козбунар	Токов Осој	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2432м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11033/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6271.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ, ЗАПИШАН ВО ИМОТЕН ЛИСТ БР. 8031 КО БЕРОВО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање право на трајно користење на недвижен имот, запишан во Имотен лист бр. 8031 КО Берово на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје бр. 42-4040/1 од 14.7.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/14).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11039/1 29 декември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

6272.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за планскиот опфат за Генерален урбанистички план на град Охрид, дел од ул. „Железничка“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11041/1 29 декември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

6273.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за планскиот опфат за Урбанистички план вон населени места Крушево и Македонски Брод за ски центар за алпско скијање Мусица.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11042/1 29 декември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

6274.

Врз основа на член 47-а став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела, градежната парцела бр.5.1 предвидена со Извод од план - Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј12, кое преставува:

- КП бр.929/4 (с.п), КП бр.929/4 (н.п) КО Кисела Вода 1 со површина од 922 м2 евидентирана во Имотен лист бр. 54562 за КО Кисела Вода 1, и
- КП бр.923 (с.п), КП бр.923 (н.п) КО Кисела Вода 1 со површина од 157 м2 евидентирана во Имотен лист бр.30010 за КО Кисела Вода 1,

согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени-нумерички податоци бр.1125/135 од 2014 година, по цена од 11.000,00 денари за м2, кои се предмет на отуѓување.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Кисела Вода согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Кисела Вода број 51-7005/1 од 20.11.2011 година („Службен весник на Република Македонија бр.164/2011).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11169/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6275.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на користење на дел од недвижни ствари бр. 19-2947/1 од 19 јуни 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/2006), во член 2, алинејата 2 се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11173/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6276.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје бр. 42-3158/2 од 23.04.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/14), во членот 1 во табелата редот 14 се менува и гласи:

14	Смукалка за лисја	7	7.965,00	55.755,00
----	-------------------	---	----------	-----------

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11191/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6277.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2-005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на недвижни ствари - деловни простории на кеј. Димитар Влахов бр.4, Скопје и тоа: зграда 1, влез 1, кат 4 со површина од 348 м2 и зграда 1 влез 1, кат 5 со површина од 301 м2, на КП бр. 9521, КО Центар 1, запишани во И.Л. бр. 9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија во рок од осум дена од денот на влегувањето на сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11192/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6278.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. бр.	Инвент. бр.	Опис	Количина	Вредност во денари
1	139215	Моторна пила	1	9.971,00
2	140027	Ножници за жива ограда	1	856,00
3	140028	Ножници за жива ограда	1	856,00
4	140029	Ножници за жива ограда	1	856,00
5	140030	Ножници за жива ограда	1	856,00
6	140031	Пила	1	3.100,00
7	140039	Пневматски чекан	1	9.321,00
8	140442	Струг	1	9.321,00
9	140511	Тример	1	2.033,00
10	140662	Брусалка РД-АГ31 Рандер	1	5.108,00
11	140664	Брусалка РД-АГ31 Рандер	1	5.108,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Град Скопје.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11193/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6279.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. бр.	Инвент. бр.	Опис	Количина	Вредност во денари
1	140555	Косилка Партнер 53/550	1	34.321,00
2	140556	Косилка B&D	1	14.985,00
3	140557	Косилка Сандри SQ 39E	1	14.985,00
4	140558	Косилка Викинг МБ 450	1	14.985,00
5	140559	Косилка B&D 1600 W	1	14.985,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на град Скопје.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11194/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6280.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, му престанува користењето на недвижни ствари – деловни простории, во објектот на Македонска радио телевизација, на кеј. Димитар Влахов бб со вкупна површина од 122,5 м2, зграда број 3 влез 1, кат 13, канцеларии број : 17, 18, 20 и 21 , на КП 12231, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 9157, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок, на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11195/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6281.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

р.бр.	инвентарен број	назив	вредност во денари
1	006191	Работно биро	0,00
2	031081	Работно биро махатони	0,00
3	006351	Работно биро црно	0,00
4	003616	Работно биро бели филокси	0,00
5	005260	Работно биро	0,00
6	009601	Работно биро	0,00
7	006348	Работно биро	0,00
8	006753	Работно биро	0,00
9	000272	Работно биро	0,00
10	010125	Работно биро	0,00
11	003841	Работно биро со 3 филокси	0,00
12	003851	Работно биро	0,00
13	032813	Комода	0,00
14	009416	Комода комбинирани	0,00
			0,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11196/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6282.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈП АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, му престанува користењето на недвижни ствари – деловни простории, во објектот на Македонска радио телевизија, на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб, со вкупна површина од 87,17 м², зграда број 3 влез 1, кат 13, канцеларии број 22, 23, 24 и 25, на КП 12231, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 9157, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на ЈП Агро Берза Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ЈП Агро берза, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11197/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

6283.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

ред. број	инвентарен број	назив	вредност во денари
1.	134509	Работно биро	3.377,00
2.	134500	Работно биро	4.496,00
3.	134516	Работно биро	4.858,00
4.	134343	Лифтомат столица	2.585,00
5.	134692	Лифтомат столица	2.585,00
6.	132676	Лифтомат столица	1.641,00
Вкупно:			19.542,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за образование и наука со кој се уредуваат правата и обрските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11198/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6284.

Врз основа на член 58, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВРИ
- МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со оваа одлука се врши продажба на движни ствари - моторни возила, сопственост на Република Македонија, што ги користела Владата на Република Македонија - Служба за општи и заеднички работи и други органи на државната управа и тоа:

1.1 Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-321-NP, број на шасија WAUZZZ4AZTN069831, број на мотор AAN263563, година на производство 1996, сила на мотор 128 kw/ks, работна зафатнина 2771 см³, во возна состојба.

почетна цена: 37.500,00 ден.

2. Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-017-AA, број на шасија WAUZZZ4AZSN085185, број на мотор ACE023579, година на производство 1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984 см³, во возна состојба.

почетна цена: 36.000,00 ден.

3. Марка AUDI тип A6 2.0, со регистарска ознака SK-390-NP, број на шасија WAUZZZ4AZSN050763, број на мотор ACE022449, година на производство 1995, сила на мотор 103 kw/ks, работна зафатнина 1984 см³, во возна состојба.

почетна цена: 36.000,00 ден.

4. Марка AUDI, тип A 1.8 B 20V, со регистарска ознака SK-295-KL, број на шасија WAUZZZ4AZTN024355, број на мотор ABC163263, година на производство 1995, сила на мотор 110 kw/ks, работна зафатнина 2598 см³, во возна состојба.

почетна цена: 36.000,00 ден.

5. Марка MERCEDES тип - 300, со регистарска ознака SK-039-AA, број на шасија WDB1240301A753960, број на мотор 10398312118656892, година на производство 1988, сила на мотор 138 kw/ks, работна зафатнина 2962 см³, во возна состојба.

почетна цена: 36.000,00 ден.

6. Марка AUDI, тип A4 1.8 B 20V, со регистарска ознака SK-841-UT, број на шасија WAUZZZ8DZSA074610, број на мотор ADR033585, година на производство 1995, сила на мотор 92 kw/ks, работна зафатнина 1781 см³, во возна состојба.

почетна цена: 45.000,00 ден.

7. Марка MERCEDES тип 200 E automatik, со регистарска ознака SK-843-UT, број на шасија WDB1240281A577676, број на мотор 1029821274653890, година на производство 1991, сила на мотор 87 kw/ks, работна зафатнина 1991 см³, во возна состојба.

почетна цена: 40.500,00 ден.

8. Марка AUDI, тип 100 2.3, со регистарска ознака SK-897-JA, број на шасија WAUZZZ4AZRN062180, број на мотор AAR122680, година на производство 1994, сила на мотор 98 kw/ks, работна зафатнина 2309 см³, во возна состојба.

почетна цена: 36.000,00 ден.

9. Марка MERCEDES тип 350 TD, со регистарска ознака SK-458-RE, број на шасија WDB140134-1A-227958, број на мотор SK227958/07, година на производство 1994, сила на мотор 110 kw/ks, работна зафатнина 3349 см³, во возна состојба.

почетна цена: 70.000,00 ден.

10. Марка AUDI, тип 4.2-DAT, со регистарска ознака SK-354-JP, број на шасија WAUZZZ4DZSN003447, број на мотор ABZ005329, година на производство 1995, сила на мотор 220 kw/ks, работна зафатнина 4178 см³, во возна состојба.

почетна цена: 63.000,00 ден.

11. Марка OPEL, тип Astra, со регистарска ознака SK-412-PD, број на шасија WOL000057P5213859, број на мотор C16SE02V32438, година на производство 1993, сила на мотор 74 kw/ks, работна зафатнина 1598 см³, не е во возна состојба.

почетна цена: 31.700,00 ден.

12. Марка DACIA, тип 1307 Pick-up, со регистарска ознака SK-416-VK, број на шасија UU1D2F719X2876760, број на мотор 010231, година на производство 1999, сила на мотор 50 kw/ks, работна зафатнина 1557 см³, маса на празно возило 980 кг., дозволена носивост 980 кг., места за седење 2, во возна состојба.

почетна цена: 32.400,00 ден.

13. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf SL со регистарска ознака SK-579-JV, број на шасија WVWZZZ1GZNW097497, број на мотор EZ 996799, година на производство 1991, сила на мотор 51 kw/ks, работна зафатнина 1595 см³, во возна состојба.

почетна цена: 31.300,00 ден.

14. Марка FORD Eskort, тип Clasic 1.8 TD, со регистарска ознака SK-792-VI, број на шасија WFONXXBBANXC16494, број на мотор XC16494, година на производство 1999, сила на мотор 66 kw/ks, работна зафатнина 1753 см3, во возна состојба.

почетна цена: 36.000,00 ден.

15. Марка FORD, тип Eskord Clasic 1.8 TD, со регистарска ознака SK-901-KD, број на шасија WFONXXBBANXC16506, број на мотор XC16506, година на производство 1999, сила на мотор 66 kw/ks, работна зафатнина 1753 см3, во возна состојба.

почетна цена: 36.000,00 ден.

16. Марка AUDI, тип A6 2.0 B, со регистарска ознака SK-531-MM, број на шасија WAUZZZ4AZSN084313, број на мотор SK001984/07, година на производство 1995, сила на мотор 103 kw/ks, работна зафатнина 1984 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 33.000,00 ден.

17. Марка HONDA LEGEND, тип 3.5, со регистарска ознака SK-323-RD, број на шасија JHMKA96200C101377, број на мотор C35A22000788, година на производство 1997, сила на мотор 151 kw/ks, работна зафатнина 3474 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 52.500,00 ден.

18. Марка DAF, тип 200, товарно, со регистарска ознака SK-098-AA, број на шасија HLRVEO3TNON928015, број на мотор BA5037U640040W, година на производство 1993, сила на мотор 44 kw/ks, работна зафатнина 1994 см3, маса на празно возило 1500 кг., дозволена носивост 1275 кг., места за седење 3, не е во возна состојба.

почетна цена: 31.200,00 ден.

19. Марка SEAT IBICA, тип 1.4 Stela, со регистарска ознака SK-783-SA, број на шасија VSSZZZ6KZ1R059152, број на мотор AKK214228, година на производство 2000, сила на мотор 44 kw/ks, работна зафатнина 1390 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 37.500,00 ден.

20. Марка JAGUAR, тип HL6, со регистарска ознака SK-921-SZ, број на шасија SAJJFALG4AJ684154, број на мотор 9BPMNA114675, година на производство 1993, сила на мотор 146 kw/ks, работна зафатнина 3239 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 72.000,00 ден.

21. Марка VOLKSWAGEN, тип Variant CL, со регистарска ознака SK-721-MC, број на шасија WVWZZZ1HZWW017054, број на мотор AAZ727484, година на производство 1997, сила на мотор 55 kw/ks, работна зафатнина 1896 см3, во возна состојба.

почетна цена: 31.500,00 ден.

22. Марка KRAISLER, тип Stratus LX 2.5, со регистарска ознака SK-241-OA, број на шасија 1C3EMB6H1YN297849, број на мотор YN297849, година на производство 2000, сила на мотор 120 kw/ks, работна зафатнина 2497 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 32.400,00 ден.

23. Марка RENAULT, тип Laguna, со регистарска ознака SK-173-PS, број на шасија VFIBGODOB27041819, број на мотор F139861, година на производство 2002, сила на мотор 152 kw/ks, работна зафатнина 2964 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 34.500,00 ден.

24. Марка SEAT IBIZA, тип 1.9 SDI со регистарска ознака SK-708-KK, број на шасија VSSZZZ6KZ1R208330, број на мотор AGP261318, година на производство 2001, сила на мотор 50, работна зафатнина 1896 см3, во возна состојба.

почетна цена: 47.250,00 ден.

25. Марка OPEL, тип Omega - B - Caravan, со регистарска ознака SK-285-OL, број на шасија WOLOOOO21T1007161, број на мотор XZOXET1463973, година на производство 1995, сила на мотор 100 kw/ks, работна зафатнина 1998 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 32.400,00 ден.

26. Марка VOLKSWAGEN, тип Transporter D, со регистарска ознака 520-KS-247 број на шасија WV2ZZZ70ZVH055732, број на мотор /, година на производство 1996, сила на мотор /, работна зафатнина 1895 см3, дозволена носивост 1200 кг., сопствена тежина 1570 кг., не е во возна состојба.

почетна цена: 31.500,00 ден.

27. Марка AUDI, тип A6 2.0 16 V, со регистарска ознака SK-834-OO, број на шасија WAUZZZ4AZSN086202, број на мотор ACEO23551, година на производство 1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 23.000,00 ден.

28. Марка AUDI, тип A4 1.8 B 20 V, со регистарска ознака SK-029-HG, број на шасија WAUZZZ8DZSA074768, број на мотор ADR033240, година на производство 1995, сила на мотор 92, работна зафатнина 1781 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 20.000,00 ден.

29. Марка OPEL, тип Vektra, со регистарска ознака SK-077-AA, број на шасија WOL000089L1264710, број на мотор C20NE25327505, година на производство 1988, сила на мотор 85, работна зафатнина 2400 см3, во возна состојба.

почетна цена: 21.000,00 ден.

30. Марка ZASTAVA YUGO, тип KORAL 55, со регистарска ознака SK-061-HR, број на шасија 01033522, број на мотор 1508915, година на производство 1994, сила на мотор 40, работна зафатнина 1116 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 9.000,00 ден.

31. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf, со регистарска ознака SK-115-LA, број на шасија WVWZZZ19ZJW409290, број на мотор MH687643, година на производство 1988, сила на мотор 55, работна зафатнина 1600 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 16.000,00 ден.

32. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf 1G1 2A2, со регистарска ознака SK-553-HM, број на шасија WVWZZZ1GZNW041604, број на мотор EZ 975366, година на производство 1991, сила на мотор 55, работна зафатнина 1595 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 18.000,00 ден.

33. Марка SUBARU, тип E-12 товарно, со регистарска ознака SK-286-SS, број на шасија JF3FA8AL0ED002246, број на мотор 334651, година на производство 1994, сила на мотор 40, работна зафатнина 1189 см3, маса на празно возило 880 кг., дозволена носивост 650 кг., места за седење 2, не е во возна состојба.

почетна цена: 18.500,00 ден.

34. Марка AUDI, тип 80, со регистарски број 258 KS 382, број на шасија WAUZZZ89ZJA156226, година на производство 1988, сила на мотор 82 кс, работна зафатнина 1760 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 17.200,00 ден.

35. Марка AUDI, тип 100 LD, (falsifikat) година на производство 1985, сила на мотор 40 кс, работна зафатнина 1588 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 16.250,00 ден.

36. Марка OPEL, тип Astra, број на шасија W0L000053P8116366, година на производство 1993, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1598 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 18.500,00 ден.

37. Марка MERCEDES, тип 420 SEC, (falsifikat) со регистарска ознака SK 172 -MV, година на производство 1988, сила на мотор 83 кс, работна зафатнина 2996 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 44.900,00 ден.

38. Марка Peugeot, тип 605 со регистарска ознака 309-KS-042, број на шасија VF36BPHZ290841120, година на производство 1991, сила на мотор 80 кс, работна зафатнина 2088 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 31.550,00 ден.

39. Марка OPEL, тип Tigra број на шасија W0L000075T4068741, година на производство 1996, сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1389 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 31.700,00 ден.

40. Марка OPEL, тип Vektra 1.6 број на шасија W0L000087L5156406, година на производство 1990, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1597 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 30.600,00 ден.

41. Марка BMW тип 325, број на шасија WBACB11040FC60622, година на производство 1992, сила на мотор 110 кс, работна зафатнина 1990 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 32.200,00 ден.

42. Марка Jeep тип GRAND CHIROKI, со регистарска ознака ZH 85812, број на шасија 1J4FJ78L1LL171593, година на производство 1990, сила на мотор 135 кс, работна зафатнина 3960 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 34.200,00 ден.

43. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака VIN-348, број на шасија VF1C5320511356533, година на производство 1993, сила на мотор 43 кс, работна зафатнина 1397 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 30.600,00 ден.

44. Марка AUDI, тип 80 Quattro 2.8, со регистарска ознака (IT) BD 995 CD, број на шасија WAUZZZ8BZNA003124, година на производство 1992, сила на мотор 128 кс, работна зафатнина 2771 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 34.150,00 ден.

45. Марка FORD, тип Eskord CL, број на шасија WFOAXXGCAART22996, година на производство 1994, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1392 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 18.100,00 ден.

46. Марка MERCEDES, тип 190 D, број на шасија WDB2011221A259315, година на производство 1985, сила на мотор 53 кс, работна зафатнина 1997 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 16.700,00 ден.

47. Марка Peugeot, тип 106, со регистарска ознака AB 945 GF, број на шасија VF31CHDZ250778180, година на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1124 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 11.700,00 ден.

48. Марка FORD, тип Eskort, со регистарска ознака E-3394-AP, број на шасија WF0BXXGCABML09006, година на производство 1991, сила на мотор 77 кс, работна зафатнина 1596 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 15.350,00 ден.

49. Марка BMW, тип 320 i, број на шасија WBAAA3102D9131897, година на производство 1985, сила на мотор 95 кс, работна зафатнина 1990 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 15.750,00 ден.

50. Марка OPEL, тип ASTRA 1.6 i, со регистарска ознака ESP-576, број на шасија W0L000052P2589162, година на производство 1993, сила на мотор 55 кс, работна зафатнина 1598 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 16.650,00 ден.

51. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака KH 5620 AK, број на шасија VF1B5320508681362, година на производство 1992, сила на мотор 43 кс, работна зафатнина 1397 см3, не е во возна состојба.

почетна цена: 16.400,00 ден.

52.Марка BMW, тип 316, број на шасија WBAAC710501593896, година на производство 1986, сила на мотор 77 кс, работна зафатнина 1766 см³, не е во возна состојба.

почетна цена: 16.650,00 ден.

53. Renault, тип 19 1.4 е, број на шасија VF1B53A0511559777 година на производство 1994, сила на мотор 57 кс, работна зафатнина 1390 см³, не е во возна состојба.

почетна цена: 17.000,00 ден.

54.Марка OPEL, тип Korsa, со регистарска ознака AB 402 XJ, број на шасија VSX000073R4394183 година на производство 1994, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1686 см³, не е во возна состојба.

почетна цена: 17.250,00 ден.

55.Марка FORD, тип Orion GHJA 1.8 d, број на шасија VS6FXXWPAFNR40183, година на производство 1992, сила на мотор 44 кс, работна зафатнина 1753 см³, не е во возна состојба.

почетна цена: 16.450,00 ден.

56.Марка OPEL, тип Vektra 1.8 i, број на шасија WOL000087P1048023, година на производство 1993, сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 1796 см³, не е во возна состојба.

почетна цена: 16.800,00 ден.

57.Марка AUDI, тип 80 1.6 TD, година на производство 1990, сила на мотор 59 кс, работна зафатнина 1588 см³, не е во возна состојба.

почетна цена: 25.000,00 ден.

Член 2

Продажбата за секое возило од член 1 од оваа одлука да се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност утврдена согласно проценката на Бирото за судски вештачења број CB V 14/2014, од 26.6.2014 година, со која е формирана почетната цена за електронското наддавање.

Член 3

Објавата за продажба на движните ствари од член 1 од оваа одлука да се даде со следната содржина:

- движните ствари кои се предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- почетната цена за секоја движна ствар, предмет на продажба
- пријава за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за отуѓување на стари моторни возила;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на секоја движна ствар, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронско јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста на секоја движна ствар изнесува 1 % од почетната цена за продажба на движните ствари;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <https://e-aukcii.finance.gov.mk/>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11199/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

6285.

Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 11/2012, 171/2012 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА – ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ДРУГИ СОЕДИНЕНИЈА, АМАЛГАМИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозната давачка – царинската стапка, за Други соединенија, амалгами и тоа:

Тарифна ознака	Опис
2843 90 90 00	- Други соединенија; амалгами;
--	Друго

Член 2

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12.2015 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2015 година.

Бр. 42-11226/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6286.

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

**СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**

Член 1

Во член 19 став 2 од Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.165/2014) се додава нова точка 7 која гласи: „Донесување на одлуки кои се однесуваат на износ над 50.000 евра.“.

Член 2

Во член 22 се додава нов став 2 кој гласи: „На состаноците на Управниот одбор се води записник, во кој задолжително се внесуваат податоци за поединечното гласање на секој член на Управниот одбор со образложение за причините за гласањето.“.

Член 3

Во член 34 се додава нов став 2 кој гласи: „На состаноците на Надзорниот одбор се води записник, во кој задолжително се внесуваат податоци за поединечното гласање на секој член на Надзорниот одбор со образложение за причините за гласањето.“.

Член 4

Се овластува Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје, да подготви пречистен текст на Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11227/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6287.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на недвижни ствари –деловни простории на ул. „Кеј Димитар Влахов“ 66, Скопје, во објектот на МРТВ, зграда 3 влез 1, кат 19, со вкупна површина од 853 м², на КП 12231, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 9157 сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Министерство за правда - Биро за судски вештачења.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Министерство за правда - Биро за судски вештачења, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11276/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6288.

Врз основа на член 418 став 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/06, 157/07 и 138/13) во членот 14 став 1 по алинејата 11 се додава нова алинеја 12, која гласи:

„- Дава согласност на актот за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во друштвото“.

Член 2

Во член 22 во ставот 1 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5. донесување одлуки со износ над 50.000 евра, во денарска противвредност“.

Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7.

Член 3

Во членот 25 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во записникот од состанокот на Управниот одбор се внесуваат податоци за гласањето на секој член на Управниот одбор поединечно, со образложение за причините за гласањето“.

Член 4

Во членот 36 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во записникот од состанокот на Надзорниот одбор се внесуваат податоци за гласањето на секој член на Надзорниот одбор поединечно, со образложение за причините за гласањето“.

Член 5

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11283/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6289.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на недвижни ствари - деловни простории на ул.„Свети Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје, зграда 1, кат 1, со површина од 675 м2, од вкупно 1695 м2, на КП бр.11613, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 53637, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, за период од една година, без надоместок, на Агенцијата за лекови.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Агенцијата за лекови, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11353/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6290.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и се дава на трајно користење без надомест дел од недвижна ствар - приземје со вкупна површина од 660 м², во објектот на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4 на КП бр.9521, КО Центар 1, евидентиран во Имотен лист бр. 9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11354/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6291.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ-БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

ред. број	инвентарен број	назив	количина	вредност во денари
1.	145016	Персонален компјутер DELL OptiPlex 3020SF и Монитор AOP 18.5" E950SWNK LED Monitor со инвентарен број 145030	1	26.754,00
2.	145017	Персонален компјутер DELL OptiPlex 3020SF и AOP 18.5" E950SWNK LED Monitor со инвентарен број 145031	1	26.754,00
3.	140069	Компјутерско кукиште DELUX со Монитор ASUS LCD со инвентарен број 140484	1	0
Вкупно:				53.508,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за финансии-Биро за јавни набавки, а за потребите на Советот за јавни набавки.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со директорот на Бирото за јавни набавки со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11360/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6292.

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собранието на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА****Член 1**

Во Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 139/08, 69/09 и 173/14), во член 20 став (1) по алинејата 23 се додава нова алинеја 24 која гласи:

"- донесува одлуки чија вредност е до 50.000 евра, во денарска противвредност, а за одлуките над 50.000 евра, во денарска противвредност, со одобрение на надзорниот одбор."

Член 2

По член 20 се додава нов член 20-а кој гласи:

"Член 20-а

Во записникот од седниците на управниот одбор се внесуваат податоци за гласањето на секој член на Управниот одбор поединечно со образложение за причините за гласањето."

Член 3

Во член 27 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

"(3) Надзорниот одбор дава одобрение на сите одлуки што ги донесува управниот одбор над 50.000 евра, во денарска противредност."

Член 4

Во член 30 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

"(2) Во записникот од седниците на надзорниот одбор се внесуваат податоци за гласањето на секој член на Надзорниот одбор поединечно со образложение за причините за гласањето."

Член 5

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација, да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија."

Бр. 42-11372/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6293.

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 47/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“, во државна сопственост, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“ во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008, 111/2010 и 171/2012), во членот 21 став (2) по точката 6), се додава нова точка 7) која гласи:

„7) Донесување на сите одлуки за определени видови работи кои се однесуваат на износи над 50.000 евра.“

Член 2

Во членот 24 по ставот (1), се додава нов став (2) кој гласи:

„За гласањето, поединечно за секој член на Управниот одбор, во записникот задолжително се внесуваат податоци со образложение за причините за гласањето.“

Член 3

Во членот 31, по ставот (1), се додава нов став (2) кој гласи:

„За гласањето, поединечно за секој член на Надзорниот одбор, во записникот задолжително се внесуваат податоци со образложение за причините за гласањето.“

Член 4

Се задолжува Надзорниот одбор на Акционерското друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“ во државна сопственост да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“ во државна сопственост.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11374/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6294.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗОНА ЛЈУБАНИШТА 2 КО ЛЈУБАНИШТА, ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на туристичка развојна зона Лjubаништа 2 КО Лjubаништа, општина Охрид.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1699457 м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1001	Љубаништа	Бабин	овоштарник	2
1002	Љубаништа	Бабин	ливада	2
1003	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1004	Љубаништа	Бабен	овоштарник	2
1005	Љубаништа	Бабен	нива	3
1006/1	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1006/2	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1007/1	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1007/2	Љубаништа	Сукој	овоштарник	3
1008	Љубаништа	Сукот	овоштарник	3
1009/1	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
1009/2	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
1009/3	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
1010/1	Љубаништа	Сулот	овоштарник	3
1010/2	Љубаништа	Сулот	овоштарник	3
1011	Љубаништа	Сукот	ливада	2
1015/1	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1015/2	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1015/3	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1015/4	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1015/5	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1015/6	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1016/1	Љубаништа	Лаг	овоштарник	3
1016/1	Љубаништа	Лаг	овоштарник	2
1016/2	Љубаништа	Лаг	овоштарник	2
1016/3	Љубаништа	Лаг	овоштарник	2
1018/1	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1018/2	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1018/3	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1018/5	Љубаништа	Лаг	пасиште	3
1019/1	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
1019/2	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
1021	Љубаништа	Лаг	инт.овоштарник	2

1022/1	Љубаништа	Лаг	нива	5
1022/1	Љубаништа	Лаг	нива	4
1022/1	Љубаништа	Лаг	нива	3
1022/2	Љубаништа	Лаг	нива	3
1038	Љубаништа	Лаг	инт.овоштарник	2
1039	Љубаништа	Бабен	нива	5
1042	Љубаништа	Бабен дол	пасиште	2
1043	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1045	Љубаништа	Бабен	нива	3
1047/1	Љубаништа	Бабен	ливада	2
1047/2	Љубаништа	Бабен	ливада	2
1048	Љубаништа	Бабен дол	пасиште	2
1049/1	Љубаништа	Бабен	градина	3
1049/2	Љубаништа	Бабин дол	градина	3
1050	Љубаништа	Бабен	нива	3
1051/1	Љубаништа	Бабен	нива	4
1051/2	Љубаништа	Бобен	нива	4
1052	Љубаништа	Бабек	пасиште	2
1053	Љубаништа	Бабек	пасиште	2
1056	Љубаништа	Нивинка	ливада	2
1057	Љубаништа	Новинка	нива	4
1058	Љубаништа	Новинка	овоштарник	4
1059	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1061	Љубаништа	Бабен	нива	3
1062	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1063	Љубаништа	Бабен	нива	3
1064	Љубаништа	Нови нива	овоштарник	2
1065	Љубаништа	Бабен	нива	3
1066	Љубаништа	Бабен	нива	3
1067	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1068	Љубаништа	Бабен	нива	3
1070	Љубаништа	Бабен	овоштарник	2
1071	Љубаништа	Бабен	нива	2
1071	Љубаништа	Бабен	нива	3
1072	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1073	Љубаништа	Бабен	нива	2
1074	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	0
1074	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	1
1075	Љубаништа	Бабен	нива	2
1076	Љубаништа	Бабен	нива	2
1077	Љубаништа	Бабен	нива	2
1078	Љубаништа	Бабен	нива	2
1079	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1080	Љубаништа	Бабен	инт.овоштарник	1
1081	Љубаништа	Оскруша	нива	2
1082	Љубаништа	Оскруша	нива	2
1083	Љубаништа	Оскруша	нива	2
1084	Љубаништа	Бабен	нива	2
1085	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1086	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1087	Љубаништа	Бабен	инт.овоштарник	2
1088	Љубаништа	Бабен	нива	2

1090	Љубаништа	Оструша	нива	2
1091	Љубаништа	Бабен	нива	2
1092	Љубаништа	Бабен	нива	3
1093	Љубаништа	Бобен	нива	3
1094	Љубаништа	Бабен	нива	3
1095	Љубаништа	Бабен	нива	3
1096	Љубаништа	Бабен	овоштарник	2
1097	Љубаништа	Бабен	инт.овоштарник	2
1098	Љубаништа	Бабен	нива	3
1100	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1101	Љубаништа	Бабен	нива	3
1102	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1103	Љубаништа	Бабен	нива	3
1104	Љубаништа	Черешни	нива	4
1105	Љубаништа	Бабен	лозје	2
1106	Љубаништа	Бабен	нива	3
1107	Љубаништа	Бабен	лозје	2
1108	Љубаништа	Черешни	нива	4
1109	Љубаништа	Бабен	нива	3
1110	Љубаништа	Бабен	нива	3
1111	Љубаништа	Бабен	градина	1
1112	Љубаништа	Бабен	лозје	1
1113	Љубаништа	Бабен	нива	3
1114	Љубаништа	Бабек	нива	3
1115	Љубаништа	Бабен	нива	3
1116	Љубаништа	Ибр	овоштарник	2
1117	Љубаништа	Бабен	нива	3
1118	Љубаништа	Бабек	овоштарник	2
1119	Љубаништа	Бабек	нива	3
1120	Љубаништа	Бабен	нива	2
1121	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1122	Љубаништа	Бабек	овоштарник	1
1123	Љубаништа	Бабен	инт.овоштарник	1
1124	Љубаништа	Бабен	инт.овоштарник	1
1125	Љубаништа	Бабен	инт.овоштарник	1
1126	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	1
1127	Љубаништа	Бабен	нива	2
1128	Љубаништа	Бабен	нива	2
1129	Љубаништа	Бабен	нива	2
1130	Љубаништа	Сава	нива	2
1131	Љубаништа	Сава	овоштарник	1
1132	Љубаништа	Бабен	нива	2
1133	Љубаништа	Бабен	нива	2
1134	Љубаништа	Бабен	нива	2
1135/1	Љубаништа	Бабен	нива	2
1135/2	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1135/3	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1136	Љубаништа	Бабек	нива	2
1137	Љубаништа	Бабек	пасиште	2
1139	Љубаништа	Новинка	пасиште	2
1140	Љубаништа	Бабек	нива	3
1143	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	2

1144	Љубаништа	Бабен	нива	3
1145	Љубаништа	Бабен дол	нива	3
1146	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
1147	Љубаништа	Новинка	пасиште	3
1148	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1149/1	Љубаништа	Бабен	ливада	2
1149/2	Љубаништа	Бабен	ливада	2
1150	Љубаништа	Бабен	ливада	2
1151	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1152	Љубаништа	Бабен	нива	3
1153	Љубаништа	Бабен	нива	2
1154	Љубаништа	Бабен	нива	2
1155	Љубаништа	Бабен	нива	2
1156	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1157	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1158	Љубаништа	Бабен	нива	2
1160	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1161	Љубаништа	Бабен	нива	2
1162	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1163	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1164	Љубаништа	Бабек	овоштарник	1
1165	Љубаништа	Бабен	нива	2
1166	Љубаништа	Бабен	нива	2
1167	Љубаништа	Бабен	нива	2
1168	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1169	Љубаништа	Бабен	нива	2
1170	Љубаништа	Бабен	овоштарник	1
1171	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1172	Љубаништа	Бабен	овоштарник	2
1173	Љубаништа	Бабен	нива	3
1174	Љубаништа	Бабен новинка	овоштарник	1
1175	Љубаништа	Бабен	нива	2
1176	Љубаништа	Бабен	нива	2
1177/1	Љубаништа	Бабен	нива	3
1177/1	Љубаништа	Бабен	нива	2
1177/2	Љубаништа	Бабен	нива	2
1178	Љубаништа	Бабен	нива	3
1179	Љубаништа	Бабен	нива	3
1180	Љубаништа	Бабен	нива	3
1181	Љубаништа	Бабек	нива	3
1182	Љубаништа	Бабен	овоштарник	2
1183	Љубаништа	Бабен	овоштарник	2
1184	Љубаништа	Бабен	нива	2
1185	Љубаништа	Бабен	нива	2
1186	Љубаништа	Бабен	нива	2
1187	Љубаништа	Бабен	нива	2
1189	Љубаништа	Бабен	нива	3
1190	Љубаништа	Бабен	нива	3
1191	Љубаништа	Бабен	нива	3
1192	Љубаништа	Бабен	лозје	2
1193	Љубаништа	Бабек	нива	5
1194	Љубаништа	Бабин дол	нива	5

1195	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1196	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1197	Љубаништа	Бабен	лозје	3
1198/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1198/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1198/3	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1198/4	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1198/5	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1198/6	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1198/7	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1198/8	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1199/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1199/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1199/3	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1200	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1201	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1202	Љубаништа	Бабен	лозје	2
1203	Љубаништа	Бабен	градина	4
1204	Љубаништа	Бабен	овоштарник	2
1205	Љубаништа	Бабен	градина	4
1206	Љубаништа	Бабен	овоштарник	2
1207	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1208	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1209	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1210	Љубаништа	Муренка	нива	4
1211	Љубаништа	Муренка	нива	4
1212	Љубаништа	Муренка	нива	4
1213	Љубаништа	Бабен	нива	4
1214	Љубаништа	Бабен	градина	4
1215	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1216	Љубаништа	Бабен	нива	4
1217	Љубаништа	Бабен	нива	4
1218	Љубаништа	Бабен дол	нива	4
1219/1	Љубаништа	Бабен	нива	4
1219/2	Љубаништа	Над лозја	нива	4
1220	Љубаништа	Бабен	лозје	2
1221/1	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1221/2	Љубаништа	Над лозја	овоштарник	3
1221/3	Љубаништа	Над лозја	овоштарник	3
1221/4	Љубаништа	Над лозја	овоштарник	3
1222	Љубаништа	Над лозја	нива	4
1222/1	Љубаништа	Над лозја	нива	4
1223/1	Љубаништа	Над лозја	овоштарник	3
1223/10	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1223/2	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1223/3	Љубаништа	Над лозја	овоштарник	3
1223/4	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1223/5	Љубаништа	Над лозја	овоштарник	3
1223/6	Љубаништа	Над лозја	овоштарник	3
1223/7	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1223/8	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1223/9	Љубаништа	Бобен	овоштарник	3

1224	Љубаништа	Бабен	нива	4
1225	Љубаништа	Бабен	нива	4
1226	Љубаништа	Бабен	нива	5
1227	Љубаништа	Бабен	нива	5
1229	Љубаништа	Бабен	нива	5
1230	Љубаништа	Бабен	овоштарник	4
1231	Љубаништа	Бабен	нива	5
1232	Љубаништа	Бабен	нива	5
1233	Љубаништа	Бабен	нива	4
1234	Љубаништа	Бабен	нива	4
1235	Љубаништа	Бабен	нива	4
1236	Љубаништа	Бабен	нива	4
1237	Љубаништа	Бабек	нива	4
1238	Љубаништа	Бабен	нива	4
1239	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
1240	Љубаништа	Рајца	градина	3
1241	Љубаништа	Рајца	градина	3
1242	Љубаништа	Рајца	градина	3
1243	Љубаништа	Рајца	овоштарник	4
1244	Љубаништа	Рајца	овоштарник	4
1245	Љубаништа	Рајца	нива	4
1246	Љубаништа	Рајца	нива	4
1247	Љубаништа	Рајца	нива	4
1248	Љубаништа	Рајца	нива	4
1249	Љубаништа	Рајца	нива	4
1250	Љубаништа	Рајца	нива	4
1251	Љубаништа	Рајца	нива	4
1252	Љубаништа	Под рид	пасиште	2
1253	Љубаништа	Рајца	нива	4
1254	Љубаништа	Рајца	овоштарник	3
1255	Љубаништа	Рајца	овоштарник	3
1256	Љубаништа	Рајца	овоштарник	3
1257	Љубаништа	Рајца	нива	4
1258	Љубаништа	Рајца	нива	4
1259	Љубаништа	Рајца	нива	4
1261	Љубаништа	Рајца	нива	4
1263	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1264/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
1265	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
1266	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
1268	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
1269	Љубаништа	Бабен	пасиште	4
1270	Љубаништа	Рајца	нива	4
1271	Љубаништа	Бабен	нива	4
1272	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1273	Љубаништа	Рајца	нива	4
1274	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1275	Љубаништа	Рајца	нива	4
1276	Љубаништа	Рајца	нива	4
1277	Љубаништа	Рајца	овоштарник	3
1278	Љубаништа	Бабек	пасиште	2
1279	Љубаништа	Рајца	пасиште	2

1281	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1282	Љубаништа	Рајца	нива	4
1283	Љубаништа	Рајца	овоштарник	4
1284	Љубаништа	Рајца	нива	4
1285/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1285/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1289	Љубаништа	Рајца	нива	4
1290	Љубаништа	Рајца	нива	4
1291	Љубаништа	Рајца	нива	4
1292	Љубаништа	Рајца	нива	4
1293	Љубаништа	Рајца	нива	4
1294	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1295	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1296	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1297/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1298/1	Љубаништа	Рајца	нива	4
1298/2	Љубаништа	Рајца	нива	4
1300	Љубаништа	Рајца	нива	4
1301	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1302	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1303	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1304/1	Љубаништа	Рајца	нива	4
1304/2	Љубаништа	Рајца	нива	4
1305	Љубаништа	Рајца	нива	4
1306	Љубаништа	Рајца	нива	4
1307	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1308	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1309	Љубаништа	Рајца	нива	4
1310	Љубаништа	Рајца	нива	4
1311/1	Љубаништа	Рајца	нива	4
1311/2	Љубаништа	Рајца	нива	4
1312/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1312/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1314/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1314/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1314/3	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1315/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1315/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1316	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1317	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1318	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1319/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1319/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1320/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1320/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1322/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1322/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1323/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1324/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1325	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1326	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1327	Љубаништа	Рајца	ливада	2

1328	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1329	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1330	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1331/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1331/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1332/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1332/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1333	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1334	Љубаништа	Рајца	градина	3
1335	Љубаништа	Рајца	нива	4
1336	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1337	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1338/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1338/2	Љубаништа	Село	ливада	3
1339	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1339/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1340/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1340/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1340/3	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1341	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1342	Љубаништа	Кладенец	пасиште	2
1344/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1344/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1345/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1345/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1346	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1347	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1348	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1349	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1351	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1352	Љубаништа	Рајца	нива	3
1353	Љубаништа	Рајца	нива	3
1354	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1355/1	Љубаништа	Рајца	ливада	2
1355/2	Љубаништа	Рајца	ливада	2
1356	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1357	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1358	Љубаништа	Рајца	нива	3
1359	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1360/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1360/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1361	Љубаништа	Рајца	овоштарник	2
1362	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1363	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1365	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1366	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1367	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1368	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1369	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1370/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1370/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1371/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3

1371/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1371/3	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1490	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1491	Љубаништа	Рајца	нива	4
1493	Љубаништа	Рајца	нива	4
1494	Љубаништа	Рајца	ливада	3
1495	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1496	Љубаништа	Рајца	нива	4
1497	Љубаништа	Рајца	нива	4
1498	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
1500	Љубаништа	Рајца	ливада	2
1501	Љубаништа	Рајца	ливада	2
1502	Љубаништа	Рајца	ливада	2
1503	Љубаништа	Бабен	нива	5
1505	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1507	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1508/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1508/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1508/3	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1509	Љубаништа	Бабен	нива	6
1510	Љубаништа	Бабен	лозје	4
1511	Љубаништа	Бабен	лозје	4
1512	Љубаништа	Бабен	лозје	4
1514	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
1515	Љубаништа	Бабен	нива	3
1516	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
1517	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
190	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	4
194	Љубаништа	Горна нива	пасиште	4
195	Љубаништа	Горна нива	пасиште	5
196	Љубаништа	Горна нива	пасиште	4
197	Љубаништа	Шумјак	пасиште	3
199	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
200	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
201	Љубаништа	Рамбарица	лозје	3
202	Љубаништа	Рамбарица	нива	4
203	Љубаништа	Рамбарица	овоштарник	3
204	Љубаништа	Ромбарица	нива	4
205	Љубаништа	Ромбарица	лозје	3
206/1	Љубаништа	Бабин дол	нива	5
206/2	Љубаништа	Под село	нива	5
207/1	Љубаништа	Бабин дол	ливада	4
207/2	Љубаништа	Под село	ливада	4
208	Љубаништа	Бабин дол	ливада	4
209	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
2094	Љубаништа	Камечните	нива	5
2095/1	Љубаништа	Каменичка	нива	5
2095/2	Љубаништа	Каменичка	нива	5
2096/1	Љубаништа	Бабин дол	нива	5
2096/2	Љубаништа	Бабин дол	нива	5
2097/1	Љубаништа	Бабен дол	нива	5
2097/2	Љубаништа	Над лозје	нива	5

2098	Љубаништа	Над лозје	нива	5
2099	Љубаништа	Бабин дол	нива	5
210	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
2100	Љубаништа	Бабин дол	нива	5
2101	Љубаништа	Над лозје	нива	5
2102	Љубаништа	Над лозја	нива	5
2103	Љубаништа	Над лозја	нива	5
2104	Љубаништа	Над лозје	нива	5
2105	Љубаништа	Над лозје	нива	5
2106	Љубаништа	Каниште	нива	5
2107	Љубаништа	Над лозје	нива	5
2108	Љубаништа	Над лозје	нива	5
2109	Љубаништа	Шумјак	нива	5
211	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
2110/1	Љубаништа	Шумјак	нива	5
2110/2	Љубаништа	Шумјак	нива	5
2111	Љубаништа	Шумјак	нива	5
2112	Љубаништа	Над лозје	лозје	2
2113	Љубаништа	Над лозје	нива	4
2114	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	3
2115	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2116	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2118	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2119	Љубаништа	Над лозје	нива	4
2120	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	3
2121	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2122	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	3
2123	Љубаништа	Над лозје	нива	4
2124	Љубаништа	Над лозја	ливада	2
2125/1	Љубаништа	Над лозја	нива	4
2125/1	Љубаништа	Над лозја	нива	3
2125/2	Љубаништа	Над лозја	нива	3
2126	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2128	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2129	Љубаништа	Над лозје	нива	3
213	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
2130	Љубаништа	Над лозја	нива	3
2131	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2132	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2133	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2134	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2135	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	3
2136	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2137	Љубаништа	Над лозја	нива	3
2138	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2139	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	2
214	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
2140	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	3
2142	Љубаништа	Над лозја	нива	3
2143	Љубаништа	Над лозје	нива	2
2144	Љубаништа	Над лозје	лозје	2
2145	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	2

2146	Љубаништа	Над лозје	нива	2
2147	Љубаништа	Над лозје	нива	2
2148	Љубаништа	Надлозја	нива	3
2149	Љубаништа	Над лозја	нива	2
215	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
2150	Љубаништа	Над лозја	нива	2
2151	Љубаништа	Над лозја	нива	2
2152	Љубаништа	Над лозја	нива	2
2153	Љубаништа	Над лозја	нива	2
2154	Љубаништа	Над лозја	нива	2
2155	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	1
2157	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	1
2158	Љубаништа	Над лозја	лозје	1
2159	Љубаништа	Над лозје	лозје	1
216	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
2160	Љубаништа	Бабин дол	лозје	1
2161	Љубаништа	Бабин дол	лозје	1
2162	Љубаништа	Бабин дол	лозје	1
2163	Љубаништа	Над лозје	лозје	1
2164	Љубаништа	Над лозје	лозје	1
2165	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	2
2166	Љубаништа	Над лозја	лозје	2
2167	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2168/1	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	2
2168/2	Љубаништа	Село	овоштарник	2
2169/1	Љубаништа	Над лозје	лозје	2
2169/2	Љубаништа	Село	лозје	2
217	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
2170	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2170	Љубаништа	Над лозје	нива	2
2171	Љубаништа	Над лозје	овоштарник	1
2172	Љубаништа	Над лозје	нива	3
2173/1	Љубаништа	Над лозје	пасиште	2
2173/2	Љубаништа	Над лозје	пасиште	2
2174	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
2175/1	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
2175/2	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
2176	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
2177/1	Љубаништа	Лаг	овоштарник	2
2177/2	Љубаништа	Лаг	овоштарник	2
2178	Љубаништа	Лаг	овоштарник	2
218	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
2180/1	Љубаништа	Лаг	лозје	2
2180/2	Љубаништа	Лаг	лозје	2
2181/1	Љубаништа	Лаг	лозје	2
2181/2	Љубаништа	Лаг	лозје	2
2181/3	Љубаништа	Лаг	лозје	2
2181/4	Љубаништа	Лаг	лозје	2
2185/1	Љубаништа	Лаг	инт.овоштарник	2
2185/2	Љубаништа	Лаг	инт.овоштарник	2
2186	Љубаништа	Богородица	пасиште	4
2187/1	Љубаништа	Богородица	пасиште	2

2187/2	Љубаништа	Богородица	пасиште	2
2189	Љубаништа	Богородица	пнз-други природни неплодни земјишта	0
219	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
2190	Љубаништа	Богородица	пасиште	4
2191/1	Љубаништа	Богородица	нива	3
2191/2	Љубаништа	Богородица	нива	3
2193	Љубаништа	Богородица	инт.овоштарник	2
2197	Љубаништа	Богородица	пасиште	2
220	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
2200	Љубаништа	Богородица	пасиште	4
2201	Љубаништа	Богородица	пасиште	4
2204	Љубаништа	Богородица	пасиште	1
2205	Љубаништа	Богородица	пасиште	3
2206/2	Љубаништа	Богородица	пасиште	2
2208	Љубаништа	Богородица	нива	3
221	Љубаништа	Рамбарица	нива	4
222	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
2221/1	Љубаништа	Богородица	нива	3
2221/3	Љубаништа		нива	3
2222/1	Љубаништа	Богородица	пасиште	2
2223/1	Љубаништа	Богородица	нива	3
2223/2	Љубаништа	Богородица	нива	3
2223/3	Љубаништа	Богородица	нива	3
2223/4	Љубаништа	Богородица	нива	3
2223/6	Љубаништа	Богородица	нива	3
2224 дел	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2225 дел	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2226 дел	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2227/1 дел	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2227/2 дел	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2228/1	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2229	Љубаништа	Богородица	ливада	2
223	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
2230	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2231/1	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2231/2	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2232	Љубаништа	Богородица	пасиште	3
2233	Љубаништа	Богородица	ливада	2
2234	Љубаништа	Богородица	пасиште	2
2237/1 дел	Љубаништа	Богородица	пасиште	1
2237/2 дел	Љубаништа	Богородица	пасиште	1
2238 дел	Љубаништа	Богородица	пасиште	1
2239 дел	Љубаништа	Богородица	ливада	2
224	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
225	Љубаништа	Бабек	нива	4
226	Љубаништа	Ромбарица	нива	4
227	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
228	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
229	Љубаништа	Бабек	нива	3
2294/2	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
2294/4	Љубаништа	Лаг	пасиште	2

2294/5	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
2294/6	Љубаништа	Лаг	пасиште	2
2294/7	Љубаништа	Над село	пасиште	2
230	Љубаништа	Бабин дол	лозје	2
231	Љубаништа	Бабин дол	нива	3
232	Љубаништа	Бабин дол	нива	5
234/1	Љубаништа	Бабин дол	нива	3
234/2	Љубаништа	Бабин дол	нива	3
235	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
236	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
237	Љубаништа	Бабин дол	нива	3
238	Љубаништа	Бабин дол	лозје	2
239	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	2
240	Љубаништа	Бабин дол	ливада	3
241	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
242	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
243	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
244	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
245	Љубаништа	Бабин дол	нива	3
246	Љубаништа	Бабин дол	нива	3
247	Љубаништа	Бабин дол	нива	3
248	Љубаништа	Бабин дол	нива	3
249	Љубаништа	Бабин дол	нива	3
250	Љубаништа	Бабин дол	нива	3
270	Љубаништа	Зеленкото	лозје	3
272	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
274/1	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
274/2	Љубаништа	Богородица	лозје	2
276/1	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
276/3	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
276/4	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
276/5	Љубаништа	Кошуна	ливада	5
280	Љубаништа	Кошуна	пасиште	5
281	Љубаништа	Кошуна	пасиште	5
282/1	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
282/2	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
282/3	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
282/4	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
282/5	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
284/1	Љубаништа	Богородица	лозје	2
284/2	Љубаништа	Богоројца	лозје	2
284/4	Љубаништа	Богородица	лозје	2
284/5	Љубаништа	Богородица	лозје	2
284/6	Љубаништа	Богородица	лозје	2
285	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
286	Љубаништа	Кошуна	лозје	2
289	Љубаништа	Враго село	нива	4
291	Љубаништа	Враго село	ливада	3
292	Љубаништа	Враго село	ливада	3
293	Љубаништа	Бабин дол	ливада	3
294	Љубаништа	Бабин дол	ливада	3
295	Љубаништа	Бабин дол	ливада	3

296	Љубаништа	Бабин дол	ливада	3
297	Љубаништа	Бабин дол	овоштарник	3
298	Љубаништа	Бабин дол	лозје	3
299	Љубаништа	Бабен дол	ливада	5
300	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
301	Љубаништа	Бабин дол	лозје	4
302/1	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
302/2	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
303	Љубаништа	Бабин дол	ливада	4
304	Љубаништа	Бабин дол	ливада	4
305	Љубаништа	Под село	нива	6
306	Љубаништа	Бабин дол	нива	6
307	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
308	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
309	Љубаништа	Бабен	овоштарник	5
310	Љубаништа	Бабен	ливада	5
311	Љубаништа	Бабен дол	ливада	5
312	Љубаништа	Г.нива	пасиште	4
314	Љубаништа	Г.нива	пасиште	4
316	Љубаништа	Г.нива	пасиште	4
317	Љубаништа	Бабен	пасиште	4
318	Љубаништа	Бабен	пасиште	4
319	Љубаништа	Бабен	пасиште	4
320	Љубаништа	Бабен дол	пасиште	5
324	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	5
325	Љубаништа	Бабин дол	ливада	3
326	Љубаништа	Бабин дол	нива	5
327/1	Љубаништа	Под село	пасиште	3
327/2	Љубаништа	Под село	пасиште	3
328	Љубаништа	Бабин дол	ливада	3
329	Љубаништа	Бабин дол	нива	4
330	Љубаништа	Бабин дол	лозје	3
331	Љубаништа	Бабин дол	лозје	3
332	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	3
333	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	3
334/1	Љубаништа	Коцејца	ливада	5
334/2	Љубаништа	Под село	ливада	5
335/1	Љубаништа	Бабен	ливада	5
335/2	Љубаништа	Бабек	ливада	5
336	Љубаништа	Бабек	ливада	5
337	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
338	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
340	Љубаништа	Присој	пасиште	4
342	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	4
344	Љубаништа	Под село	пасиште	4
347	Љубаништа	Под село	пасиште	4
349	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	4
361/2	Љубаништа	Кателниште	пасиште	4
363	Љубаништа	Бабен	пасиште	4
364	Љубаништа	Присој	пасиште	4
493	Љубаништа	Коблица	пасиште	4
494	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5

496	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
497/1	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
497/2	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
498	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
499/1	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
499/2	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
499/3	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
499/4	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
500/2	Љубаништа	Под село	пасиште	4
501	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
502	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
503	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
504	Љубаништа	Колица	ливада	3
505	Љубаништа	Колица	ливада	5
506	Љубаништа	Колица	ливада	5
507	Љубаништа	Коблица	ливада	5
508	Љубаништа	Коблица	ливада	5
509	Љубаништа	Коблица	ливада	5
510	Љубаништа	Бабин дол	ливада	5
511	Љубаништа	Бабин дол	ливада	4
512	Љубаништа	Бабин дол	ливада	4
513	Љубаништа	Бабин дол	ливада	4
514/1	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	4
514/2	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	4
515	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	4
516	Љубаништа	Копилица	пасиште	4
517	Љубаништа	Кобилица	пасиште	4
518	Љубаништа	Кобилица	пасиште	4
519	Љубаништа	Бабин дол	пасиште	4
520	Љубаништа	Под село	пасиште	4
716 дел	Љубаништа	Лозој	пасиште	5
739/1	Љубаништа	Рајца	ливада	4
739/2	Љубаништа	Рајца	ливада	4
740	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
741/1	Љубаништа	Рајца	ливада	4
741/2	Љубаништа	Рајца	ливада	4
742	Љубаништа	Рајца	овоштарник	4
743	Љубаништа	Рајца	ливада	4
744	Љубаништа	Рајца	ливада	4
745	Љубаништа	Рајца	ливада	4
746/1	Љубаништа	Рајца	нива	4
746/2	Љубаништа	Рајца	нива	4
747	Љубаништа	Рајца	ливада	3
748	Љубаништа	Рајца	ливада	3
749/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
749/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
750	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
751/1	Љубаништа	Рајца	ливада	1
751/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
752	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
754	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
755	Љубаништа	Рајца	ливада	3

758	Љубаништа	Рајца	ливада	3
759/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
759/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
760/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
760/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
761	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
763	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
763	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
765/1	Љубаништа	Рајца	нива	5
765/2	Љубаништа	Бабен	нива	5
766/1	Љубаништа	Рајца	нива	5
766/2	Љубаништа	Бабен	нива	5
767/1	Љубаништа	Рајца	нива	5
767/2	Љубаништа	Бабен	нива	5
768/1	Љубаништа	Рајца	нива	5
768/2	Љубаништа	Бабен	нива	5
768/3	Љубаништа	Рајца	нива	5
769/1	Љубаништа	Рајца	нива	5
769/2	Љубаништа	Бабен	нива	5
770	Љубаништа	Рајца	нива	5
771	Љубаништа	Рајца	ливада	2
772/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
772/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
773/1	Љубаништа	Рајца	нива	5
773/2	Љубаништа	Бабен	нива	5
774/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/10	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/11	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/12	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/13	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/14	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/15	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/3	Љубаништа	Бабен	пасиште	7
774/4	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/5	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/6	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/7	Љубаништа	Бабен	пасиште	7
774/8	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
774/9	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
775/1	Љубаништа	Рајца	нива	4
775/2	Љубаништа	Рајца	нива	4
776/1	Љубаништа	Рајца	нива	4
776/2	Љубаништа	Рајца	нива	4
776/3	Љубаништа	Рајца	нива	4
776/4	Љубаништа	Рајца	нива	4
777	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
779/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
779/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
780/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
780/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
781/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3

781/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
782/1	Љубаништа	Бабен	ливада	3
782/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
783/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
783/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
784	Љубаништа	Рајца	нива	5
785	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
786	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
787	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
788	Љубаништа	Рајца	нива	5
789	Љубаништа	Рајца	нива	5
790	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
791/1	Љубаништа	Рајца	нива	6
791/2	Љубаништа	Рајца	нива	6
792/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
792/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
795	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
797	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
798	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
799	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
800	Љубаништа	Рајца	ливада	3
801	Љубаништа	Рајца	ливада	3
802/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
802/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
802/3	Љубаништа	Рајца	ливада	3
803/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
803/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
804	Љубаништа	Рајца	ливада	3
806	Љубаништа	Рајца	ливада	3
809/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
809/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
810	Љубаништа	Рајца	ливада	3
812	Љубаништа	Рајца	ливада	3
813/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
813/3	Љубаништа	Рајца	ливада	3
813/4	Љубаништа	Рајца	ливада	3
813/5	Љубаништа	Рајца	ливада	3
815	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
817/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
817/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
818/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
818/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
819/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
819/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
820	Љубаништа	Рајца	нива	4
821	Љубаништа	Рајца	ливада	3
822/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
822/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
823	Љубаништа	Рајца	нива	3
824	Љубаништа	Рајца	ливада	3
825	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
826	Љубаништа	Рајца	ливада	3

827	Љубаништа	Рајца	ливада	3
828	Љубаништа	Рајца	ливада	3
830/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
830/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
831/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
831/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
831/3	Љубаништа	Рајца	ливада	3
833	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
834	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
835/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
835/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
836/1	Љубаништа	Рајца	нива	3
836/2	Љубаништа	Рајца	нива	3
837/2	Љубаништа	Рајца	нива	3
838	Љубаништа	Рајца	ливада	3
839	Љубаништа	Рајца	нива	3
840	Љубаништа	Рајца	ливада	3
842/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
842/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
842/3	Љубаништа	Рајца	ливада	3
842/4	Љубаништа	Рајца	ливада	3
843	Љубаништа	Рајца	ливада	3
844	Љубаништа	Рајца	ливада	3
845	Љубаништа	Рајца	ливада	3
846	Љубаништа	Рајца	ливада	5
847/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
847/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
848	Љубаништа	Рајца	ливада	3
850	Љубаништа	Рајца	нива	3
851/1	Љубаништа	Рајца	нива	3
851/2	Љубаништа	Рајца	нива	3
852/1	Љубаништа	Рајца	нива	3
852/2	Љубаништа	Рајца	нива	3
853/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
853/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
853/3	Љубаништа	Рајца	ливада	3
853/4	Љубаништа	Рајца	ливада	3
854/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
854/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
854/3	Љубаништа	Рајца	ливада	3
854/4	Љубаништа	Рајца	ливада	3
855	Љубаништа	Рајца	ливада	3
856	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
857	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
859	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
860	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
861	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
862	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
863/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
863/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
864	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
865/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2

865/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
867/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
867/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
868	Љубаништа	Рајца	ливада	3
869/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
869/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
870	Љубаништа	Рајца	ливада	3
871	Љубаништа	Рајца	ливада	3
872	Љубаништа	Рајца	ливада	3
874/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
874/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
874/3	Љубаништа	Рајца	ливада	3
874/4	Љубаништа	Рајца	ливада	3
874/5	Љубаништа	Рајца	ливада	3
874/6	Љубаништа	Рајца	ливада	3
875/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
875/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
876/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
877	Љубаништа	Рајца	ливада	3
878	Љубаништа	Рајца	ливада	3
879/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
879/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
879/3	Љубаништа	Рајца	ливада	3
880/1	Љубаништа	Рајца	ливада	3
880/2	Љубаништа	Рајца	ливада	3
881	Љубаништа	Рајца	нива	3
882	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
883	Љубаништа	Рајца	нива	4
884	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
885	Љубаништа	Рајца	нива	4
886/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
886/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
887	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
888/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
888/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
889/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
889/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
889/3	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
890	Љубаништа	Рајца	пасиште	2
891	Љубаништа	Бабен	нива	4
892	Љубаништа	Рајца	нива	4
893	Љубаништа	Рајца	нива	4
894/1	Љубаништа	Бабен	нива	5
894/2	Љубаништа	Бабен	нива	5
894/3	Љубаништа	Бабен	нива	5
894/4	Љубаништа	Бабен	нива	5
895	Љубаништа	Бабен	нива	4
896	Љубаништа	Бабен	нива	5
897	Љубаништа	Бабен	нива	5
898	Љубаништа	Бабен	нива	5
899	Љубаништа	Бабен	нива	4
899	Љубаништа	Бабен	нива	5

900	Љубаништа	Бабен	нива	5
902	Љубаништа	Бабен	нива	5
903	Љубаништа	Бабен	нива	5
904	Љубаништа	Бабен	нива	5
905	Љубаништа	Бабен	нива	5
906	Љубаништа	Бабен	овоштарник	4
907	Љубаништа	Бабен	нива	5
908	Љубаништа	Бабен	нива	4
909	Љубаништа	Бабен	овоштарник	4
910	Љубаништа	Бабен	градина	4
911	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
912	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
913	Љубаништа	Бабен	градина	4
914	Љубаништа	Бабен	овоштарник	4
915/1	Љубаништа	Бабен	нива	4
915/2	Љубаништа	Бабен	нива	4
916	Љубаништа	Бабен дол	нива	4
917/1	Љубаништа	Бабен	нива	5
917/2	Љубаништа	Бабен	нива	5
918	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
919/1	Љубаништа	Бабек	нива	5
919/2	Љубаништа	Рајца	нива	5
920/1	Љубаништа	Бабен	нива	5
920/2	Љубаништа	Бабен	нива	5
921	Љубаништа	Бабен	нива	5
922	Љубаништа	Бабен	нива	5
923	Љубаништа	Бабен	нива	4
924	Љубаништа	Бабен	нива	4
925	Љубаништа	Бабен	нива	4
926	Љубаништа	Рајца	нива	5
926	Љубаништа	Рајца	нива	4
927/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
927/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
928/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
928/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
929/1	Љубаништа	Рајца	овоштарник	4
930	Љубаништа	Бабен	нива	4
931	Љубаништа	Рајца	нива	5
932/1	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
932/2	Љубаништа	Рајца	пасиште	3
933/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
933/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
934/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
935	Љубаништа	Бабен	овоштарник	5
936	Љубаништа	Бабен	нива	5
937	Љубаништа	Бабен	нива	5
940/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
940/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
941	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
942/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
942/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
943/1	Љубаништа	Бабен	нива	5

943/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
943/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
944	Љубаништа	Бабен	нива	5
945	Љубаништа	Бабен	нива	5
946	Љубаништа	Бабен	нива	5
947	Љубаништа	Бабен	нива	5
948	Љубаништа	Бабен	нива	5
949	Љубаништа	Бабен	нива	5
950	Љубаништа	Бабен	нива	4
951	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
952	Љубаништа	Бабен	ливада	2
953	Љубаништа	Бабен	нива	3
954	Љубаништа	Бабен	нива	3
955	Љубаништа	Бабен	нива	3
956	Љубаништа	Бабен	нива	4
957	Љубаништа	Бабен	нива	4
958	Љубаништа	Бабен	нива	4
959	Љубаништа	Бабен	нива	3
960	Љубаништа	Бабен	нива	4
961/1	Љубаништа	Бабен	нива	5
961/2	Љубаништа	Бабен	нива	5
961/3	Љубаништа	Бабен	нива	5
964	Љубаништа	Бабен	нива	5
965	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
966	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
968/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
968/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
969/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
969/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
970/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
970/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
971/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
971/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
972	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
973	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
974	Љубаништа	Бабен	пасиште	3
975	Љубаништа	Бабен	нива	4
976/1	Љубаништа	Суков	нива	5
976/2	Љубаништа	Суков	нива	5
977	Љубаништа	Суков	пасиште	5
979	Љубаништа	Суков	пасиште	2
980	Љубаништа	Бабен	овоштарник	5
981	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
982	Љубаништа	Бабен	нива	5
983/1	Љубаништа	Бабен	нива	4
983/2	Љубаништа	Бабен	нива	4
984/1	Љубаништа	Бабен	нива	4
984/2	Љубаништа	Бабен	нива	4
985	Љубаништа	Бабен	овоштарник	3
986/1	Љубаништа	Бабен	нива	5
986/2	Љубаништа	Бабен	нива	4
987	Љубаништа	Бабен	овоштарник	5

988	Љубаништа	Бабен	нива	5
989	Љубаништа	Бабен	ливада	2
990	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
991	Љубаништа	Бабен	ливада	3
992	Љубаништа	Бабен	ливада	3
993/1	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
993/2	Љубаништа	Бабен	пасиште	2
996	Љубаништа	Бабен	овоштарник	4
997	Љубаништа	Бабен	ливада	3
998	Љубаништа	Бабин	пасиште	2

Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:

2895000m²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11377/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

6295.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-то земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б1-МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ, Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ, Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ И ДЗ-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, КО НЕРЕЗИ ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б1-мали комерцијални и деловни објекти, Б2-големи трговски единици, Б3-големи угостителски единици и ДЗ-спорт и рекреација, КО Нерези, општина Карпош.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1122/4	Нерези	Голема нива	дозје	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				450м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11378/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

6296.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМЕН 10(20) KV ПРИКЛУЧЕН ВОД И БСТС 10(20)/0,4 KV „ОТОШНИЦА БЛОК“ КО ОТОШНИЦА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на надземен 10(20) kV приклучен вод и БСТС 10(20)/0,4 kV „Отошница Блок“ КО Отошница, општина Ранковце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 8м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 2452/1	Отошница	Оташинско поле	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				29,98м

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11379/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

6297.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ КАЛУЃЕРИЦА –ПОДАРЕШ КО КАЛУЃЕРИЦА И КО ПОДАРЕШ ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат Калуѓерица–Подареш КО Калуѓерица и КО Подареш, општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 12698м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
432/2 дел	Калуѓерица	Студена вода	нива	2
823/4 дел	Калуѓерица	Бара	нива	2
847/2 дел	Калуѓерица	Ливадиште	нива	2
822/2 дел	Калуѓерица	Керамичилк	нива	3
545/2 дел	Калуѓерица	Керамичилк	овоштарник	2
543 дел	Калуѓерица	Керамичилк	нива	2
475 дел	Калуѓерица	Студена вода	нива	2
869 дел	Калуѓерица	Ливадиште	нива	2
783/2 дел	Калуѓерица	Бара	нива	3
824 дел	Калуѓерица	Ливадиште	нива	2
782/2 дел	Калуѓерица	Бара	нива	3
781/2 дел	Калуѓерица	Бара	нива	3
780/2 дел	Калуѓерица	Бара	нива	3
779/2 дел	Калуѓерица	Бара	нива	3
823/3 дел	Калуѓерица	Бара	нива	3
867/2 дел	Калуѓерица	Ливадиште	нива	2
848/2 дел	Калуѓерица	Ливадиште	нива	2
519/1 дел	Калуѓерица	Керамичилк	нива	2
521/1 дел	Калуѓерица	Керамичилк	нива	2
535/2	Калуѓерица	Керамичилк	нива	2
474/2	Калуѓерица	Студена вода	нива	2
531/2	Калуѓерица	Керамичилк	нива	2
435/2	Калуѓерица	Студена вода	нива	2
525 /2 дел	Калуѓерица	Керамичилк	нива	2
433/2 дел	Калуѓерица	Студена вода	нива	2
519/2 дел	Калуѓерица	Керамичилк	нива	2
846 дел	Калуѓерица	Ливадиште	нива	2
434 дел	Калуѓерица	Студена вода	нива	2
518 дел	Калуѓерица	Студена вода	пасиште	4
3662/2	Подареш	Джерени	лозје	3
4065/3	Подареш	Джерени	нива	3
3556 дел	Подареш	Каракуш	пасиште	3
3675 дел	Подареш	Джерени	пасиште	4
4058 дел	Подареш	Крушите	пасиште	3
3638/2	Подареш	Джерени	нива	5
2363/2	Подареш	Тулук	нива	4
2351/2	Подареш	Тулук	нива	3
3561/2	Подареш	Каракуш	нива	4
2356/2	Подареш	Тулук	нива	4
3822/2	Подареш	Камсали	нива	4
3671/2	Подареш	Джерени	нива	4
3827/6 дел	Подареш	Комасали	овоштарник	1
2382/2	Подареш	Тулук	нива	5
3829/2	Подареш	Горно поле	нива	3
3833/2	Подареш	Горно поле	нива	3
3410/2	Подареш	Чопек Балари	нива	5
2349/3	Подареш	Тулук	нива	3
3635/3	Подареш	Каракуш	нива	5
3674/2	Подареш	Джерени	нива	4
2350 дел	Подареш	Тулук	нива	3
4064/2	Подареш	Крушите	нива	3
2349/3	Подареш	Тулук	нива	3
2379/2	Подареш	Тулук	нива	4
3562/2	Подареш	Каракуш	лозје	3
3819 дел	Подареш	Камсали	нива	3
3827/6	Подареш	Камсали	овоштарник	1
2374/2	Подареш	Тулук	нива	5
3405/2	Подареш	Чопек Балари	нива	5
3406/2	Подареш	Чопек Балари	нива	5
3626/2	Подареш	Каракуш	нива	5
3558 дел	Подареш	Каракуш	инт.лозје	3

2378/2	Подареш	Тулук	нива	4
2355/2	Подареш	Тулук	нива	4
2380/2	Подареш	Тулук	нива	4
4066/2	Подареш	Крушите	нива	3
3559/2	Подареш	Каракуш	лозје	3
3564/2	Подареш	Каркиш	лозје	3
3604/2	Подареш	Каракуш	нива	4
2376/2	Подареш	Тулук	нива	4
2377 /2	Подареш	Тулук	нива	4
2361/2	Подареш	Тулук	нива	4
2383/2	Подареш	Тулук	нива	5
2352/2	Подареш	Тулук	нива	3
2362/2	Подареш	Тулук	нива	4
3404 дел	Подареш	Чопек Балари	нива	5
3419/2	Подареш	Каракуш	нива	5
3426/2	Подареш	Каракуш	нива	5
2381/2	Подареш	Тулук	нива	4
3416/2	Подареш	Каракуш	нива	5
3423/2	Подареш	Каракуш	нива	5
3794/3	Подареш	Комсали	лозје	4
3646/2	Подареш	Джерени	нива	4
3672/2	Подареш	Джерени	нива	4
4306/2	Подареш	Камсали	лозје	4
4059/2	Подареш	Крушите	нива	4
3793/2	Подареш	Комсали	лозје	4
3798/2	Подареш	Камсали	лозје	4
4278/2	Подареш	Крушите	нива	3
4268/2	Подареш	Мрле	нива	2
3654 дел	Подареш	Джерени	инт.лозје	3
4076/2	Подареш	Крушите	нива	3
3621/2	Подареш	Каракуш	лозје	4
3639/2	Подареш	Джерени	нива	4
3828/2	Подареш	Камен	лозје	3
4305/2 дел	Подареш	Камсали	инт.лозје	3
4305/1 дел	Подареш	Камсали	нива	4
3817/2	Подареш	Камсали	нива	3
3673/2	Подареш	Джерено	лозје	4
3606/2	Подареш	Каракуш	нива	5
4074/2	Подареш	Крушите	нива	3
3563/2	Подареш	Каракуш	лозје	3
4358/2	Подареш	Комсали	нива	3
4353/2	Подареш	Комсали	нива	4
4405/2	Подареш	Комсали	нива	3
4262/2	Подареш	Мрле	нива	3
4088/2	Подареш	Крушите	нива	3
3626/2	Подареш	Каракуш	нива	5
3619/2	Подареш	Каракуш	нива	4
4270/4	Подареш	Мрле	нива	3
3821/2	Подареш	Камсали	нива	4
4270/3	Подареш	Мрле	нива	3
3795/2	Подареш	Калугерски пат	нива	4
3620/2	Подареш	Каракуш	лозје	4
3618/2	Подареш	Каракуш	нива	4
3796/2	Подареш	Комсали	нива	4
3820/2	Подареш	Камсали	лозје	4
4402/2	Подареш	Камсали	нива	3
4307/2	Подареш	Камсали	лозје	4
4276/2	Подареш	Круши	нива	3
3579 дел	Подареш	Каракуш	нива	4
4087/2	Подареш	Крушите	нива	3
3797/3	Подареш	Комсали	лозје	4
4086/2	Подареш	Крушите	нива	3
4263/2	Подареш	Мрле	нива	2
3605/2	Подареш	Каракуш	нива	3
4070/2	Подареш	Крушите	нива	3
4308/4	Подареш	Комсали	лозје	3
4277/2	Подареш	Круши	нива	3
3578/2	Подареш	Каракуш	нива	4

4304/2	Подареш	Крушите	нива	4
3645/2	Подареш	Джерени	пасиште	4
3661/2	Подареш	Джерени	нива	4
3557/2	Подареш	Каракуш	лозје	3
3792/2	Подареш	Камсали	лозје	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			29200м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11380/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6298.

Врз основа на член 418 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 43/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на акционерското друштво, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА АД-СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ**

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД-Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 123/07, 158/08, 21/09, 81/09 и 69/12), во членот 16, во став 1, по точка 3 се додава нова точка 4 која гласи: „за сите прашања кои се однесуваат на износ кој надминува 50.000 евра во денарска противвредност“.

Точката 4 станува точка 5.

Член 2

Во членот 19, по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Записникот од состаноците на Управниот одбор задолжително содржи податоци за членовите кои гласале „за“ и „против“ одлуките, со внесување на објаснувањето за причината за гласањето“.

Член 3

Во членот 32, по ставот 1, се додава нов став 2, кој гласи:

„Записникот од состаноците на Надзорниот одбор задолжително содржи податоци за членовите кои гласале „за“ и „против“ одлуките, со внесување на објаснувањето за причината за гласањето“.

Член 4

Се овластува Надзорниот одбор на друштвото да подготви пречистен текст на Статутот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11383/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6299.

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

**СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНISУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ**

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2011, 75/2011 и 119/2013), во член 27 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Заради остварување на функцијата на надзор од страна на неизвршните членови, кога на дневен ред за состанокот се предложени одлуки кои се однесуваат на износи над 50.000 евра; донесување, измени и дополнувања на планот за јавни набавки; тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење на Друштвото; усвојување годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година, одобрување склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење кои не се опфатени со планот за јавни набавки; и други материјали поврзани со овластувањата на неизвршните членови во вршењето на надзорот, по исклучок од ставот 2 на овој член, Одборот на директори може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни повеќе од половина од неговите неизвршни членови.“.

Во ставот 3 кој станува став 4, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „односно, во случаите од ставот 3 од овој член, со мнозинство гласови од вкупниот број на неизвршни членови на одборот на директори“.

Ставот 4 станува став 5.

Член 2

По членот 28 се додава нов член 28-а кој гласи:

„член 28-а

За состаноците на Одборот на директори се води записник.

Записникот се изготвува во рок од три дена од одржаниот состанок на Одборот на директори.

Во записникот се наведува начинот на одржување на состанокот, време и место на состанокот, членовите на одборот на директори и другите лица кои присуствувале на состанокот, прашањата кои биле предмет на

гласање и резултатите од секое гласање вклучувајќи ги и имињата на членовите кои гласале „за“ и „пр. отив“ одлуките усвоени на состанокот и по барање на членот на Одборот на директори кој гласал „за“ и „против“ се наведуваат и причината зашто така гласал.

Кога одборот на директори одлучува согласно член 27 став 3 од овој Статут, во вршење на надзорната функција од страна на неизвршните членови на одборот на директори, во записникот, за секој неизвршен и извршен член поединечно, се наведуваат и причините зашто гласал „за“ односно „против“.

Ако некој член на Одборот на директори има судир на интерес, должен е тоа да го најави на почетокот на состанокот на Одборот на директори и тоа да се констатира во записникот.

Записникот на Одборот на директори го потпишуваат сите членови на одборот на директори кои биле присутни на состанокот, претседателот на Одборот на директори, а во негово отсуство членот кој претседавал со состанокот и записничарот од состанокот.

Член 3

Се овластува Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11408/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6300.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО III-ФАЗА ИЗГРАДБА НА ПУМПНА СТАНИЦА, РЕЗЕРВОАР И СПОЕНА КОМОРА КО ЖЕЛИНО ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за водоснабду-

вање на општина Желино III-фаза изградба на пумпна станица, резервоар и споена комора КО Желино, општина Желино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1202 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1200/23	Желино	Джипавина	пасиште	3
1192дел	Желино	Судерек	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1965м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11429/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6301.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НЕКАТЕГОРИЗИРАН ПАТ ДО НАОЃАЛИШТЕ НА МАНГАН СТОГОВО-ОТКОПНО ПОЛЕ УЖИНИЦА КО ВРБЈАНИ ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на некатегоризиран пат до наоѓалиште на манган Стогово-откопно поле Ужаница КО Врбјани, општина Дебарца.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 50579м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1357 дел	Врбјани	Долга Млака	нива	5
1357 дел	Врбјани	Долге Млаке	нива	5
1357 дел	Врбјани	Д.Меѓа	нива	5
1368 дел	Врбјани	Ограѓе	пасиште	5
1370 дел	Врбјани	Ограѓе	нива	6
1371 дел	Врбјани	Ограѓе	лозје	4
1383 дел	Врбјани	Д.Млака	пнз-други природни неплодни земјишта	0
1384 дел	Врбјани	Долга Млака	нива	5
1385 дел	Врбјани	Д.Млака	пнз-други природни неплодни земјишта	0
1386 дел	Врбјани	Д.Млака	пасиште	6
1387 дел	Врбјани	Д.Млака	пнз-други природни неплодни земјишта	0
1390 дел	Врбјани	Село	пасиште	6
348 дел	Врбјани	Долга Млака	нива	7
348 дел	Врбјани	Долга Млака	нива	7
348 дел	Врбјани	Долга Млака	нива	7
349 дел	Врбјани	Д.Млака	нива	7
356 дел	Врбјани	Долга Млака	нива	8
360 дел	Врбјани	Дога Млака	нива	7
480 дел	Врбјани	Стојанска Ливада	пасиште	6
482 дел	Врбјани	Јагнештица	нива	8
483 дел	Врбјани	Јагнештица	нива	8
484 дел	Врбјани	Јагнештица	пасиште	6
485 дел	Врбјани	Јагнештина	нива	8
486 дел	Врбјани	Јагнештица	нива	8
486 дел	Врбјани	Јагнештица	нива	8
497 дел	Врбјани	Јагнештица	нива	8
520 дел	Врбјани	Перунивој Ниви	нива	7
523 дел	Врбјани	Перунивој Ниви	пасиште	7
524 дел	Врбјани	Јагнештица	нива	8
524 дел	Врбјани	Перунивој Ниви	нива	8
525 дел	Врбјани	Геруми Кај Ниви	нива	8
526 дел	Врбјани	Перунивој Ниви	нива	8
529/1 дел	Врбјани	Перулика	нива	8
529/2 дел	Врбјани	Перулика	нива	8
531 дел	Врбјани	Перуној Ниви	нива	8
532 дел	Врбјани	Перуној Ниви	нива	8
533 дел	Врбјани	Перуној Ниви	нива	8
534 дел	Врбјани	Перуманивица	нива	8
535 дел	Врбјани	Јагнештица	нива	8
535 дел	Врбјани	Перунивој Ниви	нива	8
547 дел	Врбјани	Црвено Млаче	пасиште	5
547 дел	Врбјани	Црвено Млаче	пасиште	6
551 дел	Врбјани	Црвено Млаче	пнз-други природни неплодни земјишта	0
749 дел	Врбјани	Манастирачки Присој	пнз-други природни неплодни земјишта	0
750 дел	Врбјани	Манастирачки Присој	пнз-други природни неплодни земјишта	0
803 дел	Врбјани	Годиов Дол	пасиште	6
807 дел	Врбјани	Манастирски Присој	пнз-други природни неплодни земјишта	0
809 дел	Врбјани	Д.Маѓа	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			212842м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11430/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

6302.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РОГЛЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБ-
ЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ СО
ПРОПРАТНА ИНФРАСТРУКТУРА КО РОГЛЕ ОПШТИНА ЖЕЛИНО**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Рогле за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи и комерцијални објекти со пропратна инфраструктура КО Рогле, општина Желино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 295121 м2, ги има следните катастарски индикации

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
246/2	Рогле	Огради	нива	6
312/2	Рогле	Ареконит	нива	6
343/2	Рогле	Ареконит	нива	4
343/3	Рогле	Ареконит	нива	4
405/2	Рогле	Ограде	нива	5
405/3	Рогле	Ограде	нива	5
426/2	Рогле	Резинка	нива	5
432/2	Рогле	Ограда	нива	5
476/2	Рогле	Село	нива	6
708/4	Рогле	Село	овоштарник	4
708/6	Рогле	Село	овоштарник	4
242	Рогле	Ограде	нива	5
242	Рогле	Ограде	нива	6
243	Рогле	Огради	нива	5
243	Рогле	Огради	нива	6
244	Рогле	Ограде	нива	5
245	Рогле	Ограда	нива	5
245	Рогле	Ограде	нива	5
246/1	Рогле	Ограде	нива	6
273	Рогле	Ограде	нива	5
274	Рогле	Огради	нива	5
275	Рогле	Ограде	нива	6
294	Рогле	Араханит	овоштарник	4
296	Рогле	Араханит	пасиште	7
301	Рогле	Араханит	пнз-други природни неплодни земјишта	0
302	Рогле	Араханит	нива	6
302	Рогле	Араханит	нива	8
306	Рогле	Араханит	нива	6
306	Рогле	Ареконит	нива	6
308	Рогле	Араханит	нива	6
309	Рогле	Араханит	нива	7
309	Рогле	Араханит	нива	6
310	Рогле	Араханит	нива	6
311	Рогле	Ареконит	нива	6
312/1	Рогле	Ареконит	нива	6
313	Рогле	Араханит	нива	6
317	Рогле	Ареконит	нива	5
318	Рогле	Араханит	нива	6
319	Рогле	Араханит	нива	6
320	Рогле	Араханит	нива	5
321	Рогле	Ареконит	нива	5
322	Рогле	Араханит	нива	5
323	Рогле	Араханит	нива	6
323	Рогле	Араханит	нива	6
323	Рогле	Араханит	нива	6
323	Рогле	Араханит	нива	6
324	Рогле	Араханит	нива	5
333	Рогле	Ареконта	нива	5
334	Рогле	Ареконит	нива	5
334	Рогле	Ареконит	нива	6
335	Рогле	Араханит	нива	6
335	Рогле	Араханит	нива	6
336	Рогле	Араханит	нива	5
337	Рогле	Араханит	нива	5

338	Рогле	Ареконит	нива	5
339	Рогле	Ареконит	нива	5
340	Рогле	Араконит	нива	4
341	Рогле	Ареконит	нива	4
342	Рогле	Ареконит	нива	4
343/1	Рогле	Ареконит	нива	4
345	Рогле	Драконит	нива	5
346	Рогле	Ареконит	овоштарник	4
347	Рогле	Село	нива	6
348	Рогле	Село	овоштарник	4
350	Рогле	Село	пасиште	5
353	Рогле	Село	нива	5
353	Рогле	Село	нива	5
354	Рогле	Ареханит	нива	5
708/2	Рогле	Село	овоштарник	4
355	Рогле	Арахонит	нива	6
357	Рогле	Село	пасиште	5
358	Рогле	Село	овоштарник	4
359	Рогле	Село	овоштарник	4
360	Рогле	Село	нива	5
361	Рогле	Село	овоштарник	4
362	Рогле	Село	пасиште	5
363	Рогле	Село	овоштарник	4
365	Рогле	Село	нива	6
368	Рогле	Село	пасиште	5
369	Рогле	Село	овоштарник	4
369	Рогле	Село	нива	6
371	Рогле	Село	овоштарник	4
372	Рогле	Село	пасиште	5
373	Рогле	Село	овоштарник	4
374	Рогле	Село	овоштарник	4
375	Рогле	Село	пасиште	5
376	Рогле	Ареконит	пасиште	5
376	Рогле	Ареконит	пасиште	5
378	Рогле	Село	овоштарник	4
379	Рогле	Село	овоштарник	4
380	Рогле	Село	овоштарник	4
381	Рогле	Село	овоштарник	4
381	Рогле	Село	пнз-други природни неплодни земјишта	0
381	Рогле	Село	овоштарник	4
383	Рогле	Село	овоштарник	4
384	Рогле	Село	пасиште	5
385	Рогле	Село	нива	4
385	Рогле	Село	нива	4
385	Рогле	Село	нива	4
385	Рогле	Село	овоштарник	4
386	Рогле	Село	нива	4
387	Рогле	Село	нива	5
388	Рогле	Село	нива	5
388	Рогле	Село	нива	5
388	Рогле	Село	нива	5
388	Рогле	Село	нива	5
389	Рогле	Ареконит	нива	5
390	Рогле	Араханит	нива	5
391	Рогле	Араханит	нива	5
392	Рогле	Ареконит	нива	4
393	Рогле	Ареконит	нива	4

394	Рогле	Араконит	нива	5
394	Рогле	Араконит	нива	6
395	Рогле	Араконит	нива	5
396	Рогле	Арехонит	нива	5
397	Рогле	Огради	нива	4
398	Рогле	Ограда	нива	4
399	Рогле	Огради	нива	4
400	Рогле	Огради	нива	4
401	Рогле	Огради	нива	4
402	Рогле	Огради	нива	5
402	Рогле	Огради	нива	4
403	Рогле	Ограде	нива	5
403	Рогле	Ограде	нива	4
404	Рогле	Ограде	нива	4
405/1	Рогле	Ограде	нива	4
406	Рогле	Ограда	нива	5
407	Рогле	Огради	нива	5
408	Рогле	Ограде	нива	5
408	Рогле	Ограда	нива	5
409	Рогле	Огради	нива	4
411	Рогле	Огради	нива	5
412	Рогле	Араконит	нива	5
413	Рогле	Арахонит	нива	5
414	Рогле	Ареханит	нива	5
415	Рогле	Ареханот	нива	4
416	Рогле	Ареханот	нива	5
417	Рогле	Село	овоштарник	4
417	Рогле	Село	овоштарник	4
417	Рогле	Село	овоштарник	4
418	Рогле	Село	нива	5
418	Рогле	Село	нива	5
419	Рогле	Село	нива	5
419	Рогле	Село	нива	5
419	Рогле	Село	нива	5
420	Рогле	Село	овоштарник	4
421	Рогле	Огради	нива	5
422	Рогле	Ограде	нива	5
422	Рогле	Ограде	нива	4
423	Рогле	Огради	нива	6
423	Рогле	Ограде	нива	6
424	Рогле	Ограде	нива	6
424	Рогле	Огради	нива	6
425	Рогле	Резинка	нива	6
425	Рогле	Резинка	нива	7
425	Рогле	Резинка	нива	6
425	Рогле	Резинка	нива	7
426/1	Рогле	Резинка	нива	5
427	Рогле	Резинка	нива	5
428	Рогле	Резинка	нива	5
429	Рогле	Резинка	нива	5
430	Рогле	Резинка	нива	5
431	Рогле	Огради	нива	5
432/1	Рогле	Ограда	нива	5
433	Рогле	Ограде	нива	4
434	Рогле	Ограда	нива	5
435	Рогле	Ограде	нива	5
435	Рогле	Ограде	нива	4
435	Рогле	Ограде	нива	5
435	Рогле	Ограде	нива	4

435	Рогле	Ограда	нива	5
435	Рогле	Ограда	нива	4
436	Рогле	Ограде	нива	5
440	Рогле	Резинка	нива	5
441	Рогле	Резинка	нива	5
441	Рогле	Резинка	нива	5
455	Рогле	Село	нива	5
456	Рогле	Село	нива	4
457	Рогле	Село	нива	5
458	Рогле	Село	нива	6
459	Рогле	Село	овоштарник	4
460	Рогле	Село	овоштарник	4
464	Рогле	Село	овоштарник	4
465	Рогле	Село	овоштарник	4
466	Рогле	Село	нива	6
469	Рогле	Село	овоштарник	4
472	Рогле	Село	овоштарник	4
474	Рогле	Село	овоштарник	4
475	Рогле	Село	нива	6
476/1	Рогле	Село	нива	6
480	Рогле	Село	овоштарник	4
482	Рогле	Село	овоштарник	4
483	Рогле	Село	овоштарник	4
485	Рогле	Село	нива	6
488	Рогле	Село	нива	6
489	Рогле	Село	пасиште	5
490	Рогле	Село	нива	6
491	Рогле	Село	нива	8
496	Рогле	Гавер	пасиште	7
688	Рогле	Село	нива	5
688	Рогле	Село	овоштарник	4
691	Рогле	Село	нива	5
693	Рогле	Село	нива	5
695	Рогле	Село	нива	5
696	Рогле	Село	нива	5
698	Рогле	Село	овоштарник	4
699	Рогле	Село	овоштарник	4
700	Рогле	Село	овоштарник	4
703	Рогле	Село	нива	5
704	Рогле	Село	овоштарник	4
705	Рогле	Село	нива	6
706	Рогле	Село	нива	6
707	Рогле	Село	овоштарник	4
709	Рогле	Село	нива	6
710	Рогле	Село	нива	8
711	Рогле	Село	пасиште	8
Вкупна површина на земјиштето на планскиот опфат:			341300м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11431/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6303.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ-ПАЗАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ КО РОТУША ОПШТИНА МАВРОВО И РОТУША

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б2-големи трговски единици-пазар за земјоделски производи КО Ротуша, општина Маврово и Ротуша.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1570 деп	Ротуша	Зад Чука	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2693м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11432/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6304.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети во управна постапка на Министерството за труд и социјална политика, бр. 09-5963/6 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-11561/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6305.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика, бр. 09-5833/2 од 29.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-11561/2
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6306.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконните резерви („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 77/09, 24/11 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ВО ПОДРАЧЈАТА КАДЕ ШТО ИМА ЗАВЕАНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Член 1

Со оваа одлука од стоконните резерви се отстапуваат лекови и тоа:

Ред бр.	Производ	Количина
1	AMPICILIN cps.500mgx16	500 sc.
2	NIFLAM caps. 20x50 mg.	200 sc.
3	ANALGIN tbl.500mgx500	10 кутии
4	CEFALEXIN cps.500mgx16	500 sc.
5	CEFALEXIN sir.250mg/5ml 100ml	500 sc.
6	CITERAL film obl.tbl.500mgx10	500 sc.
7	CITERAL kapki za oči/uši 0,3% 5ml	500 броја
8	DECOTAL mast 0,1% 20g	200 броја
9	DIASTOP cps.35mgx16	200 sc.
10	DIAZEPAM obl.tbl.2mgx30	500 sc.
11	LIDAPRIM susp.200mg/40mg 100ml	300 броја
12	LORATADIN TBL.10X10 MG	300 sc.
13	PARACETAMOL r-rp.120mg/5ml 100ml	300 sc.
14	PROCLIN kapki za oči 10ml	100 броја
15	CAFETIN tbl x12	500 sc.
16	REGLAN tbl.10mgx40	200 sc.
17	PARACETAMOL tbl. 500mg x 500	2 кутии
18	SKOPRYL tbl. 20 mg x 20	500 sc.
19	RANITIDIN film tbl.20x150mg.	500 sc.
20	IBUPROFEN ACTIV tbl.400 mg x 30	300 sc.
21	BRONLES caps.30x375mg.	200 sc.
22	ASPIRIN PROTECT 30X100 MG	300 sc.
23	CAFFETIN cold tabl x 10	300 sc.
24	EDIL sol. 0.05%	100 броја

на здравствените установи во подрачјата каде што има заведени населени места, без надомест, како помош за заведените и отсечени планински населени места и луѓе и тоа:

1) Територија на град Скопје (Здравствен дом Скопје):

- Општина Зелениково: село Тисовица, Гумалево, Доброино и Дејковец

- Општина Студеничани: село Црн Врв, Цветово, горно и долно Количани, Црвена вода, Умово, Елово, Осинчани и Рамни Габер;

- Општина Чулер, Сандево: село Танушевци, Малино и Брест;

- Општина Сарај: село Раовик.

2) Територија на град Битола (Здравствен дом Битола):

- Општина Новаци: село Рапеш, Старавина и Градешница.

3) Територија на општина Крушево (Здравствен дом Крушево):

- Село Борино, Јакреново, Саждево, Белушино, Селце и Пуста река.

4) Територија на општина Демир Хисар (Здравствен дом Демир Хисар):

- Село Радово, Зашле и Боишта.

5) Територија на општина Ресен (Здравствен дом Ресен):

- Село Лескоец.

6) Територија на општина Струга (Здравствен дом Струга):

- Село Нерези, Пискупштина, Горна Белица, Вишни, Модрич, Дренук, Јабланица, Присовјани, Збазди, Ржаново и Локов.

7) Територија на општина Македонски брод (Здравствен дом Македонски брод):

- Село Растеш.

8) Територија на општина Куманово (Здравствен дом Куманово):

- Село Косматац, Мургаши, Колицко, Живине, Брзак, Карабичане, Кутлибек и Сушево.

9) Територија на општина Старо Нагоричане (Здравствен дом Куманово):

- повисоки планински села во оваа општина.

10) Територија на општина Крива Паланка (Здравствен дом Крива Паланка):

- Село Дренак и Герман.

11) Територија на општина Кратово (Здравствен дом Кратово):

- Село Близнаци, Луково, Куново, Мушково, Нежилово, Којково и Каврак.

12) Територија на град Тетово (Здравствен дом Тетово):

- Општина Боговина: село Јеловљане;

- Општина Желино: село Луковица.

13) Територија на град Гостивар (Здравствен дом Гостивар):

- Општина Гостивар: село Србиново;

- Општина Врапчиште: село Градец.

Здравствените установи да ги достават лековите на претставниците од тимовите за спасување.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви и здравствените установи од член 1, да ја спроведат оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11566/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6307.

Врз основа на член 92-б од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА

Член 1

Во Решението за формирање меѓуресурска комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/2014), во член 2 став 1 во точката 5, се додава алинеја, која гласи:

„- Розета Трајан од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија – заменик член“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11666/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6308.

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10 и 135/11), а во врска со член 20 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ СО ЦЕЛ ПРОМОВИРАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа Програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, Раздел 04010 -Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор на Влада на Република Македонија, програма 2, Потпрограма 21, ставка 463 -Трансфери до невладини организации кои се наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, во вкупен износ од 10.000.000,00 денари.

2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни цели:

- Проекти наменети за градење доверба меѓу различните етнички заедници;
- Проекти наменети за промоција на успешен соживот кај различните етнички заедници;
- Проекти наменети за унапредување на меѓуетничката соработка во областа на културата, спортот и образованието;
- Проекти наменети за унапредување на меѓуетничката толеранција;
- Проекти наменети за унапредување на имплементацијата на Охридскиот рамковен договор и
- Проекти наменети за анализа и мониторинг на имплементацијата на Охридскиот рамковен договор.

3. Програмата ќе се реализира од страна на Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија.

4. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, со потпишување на договорот ќе бидат обврзани, по завршувањето на своите програмски активности да достават извештај за користењето на средствата до Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија, најдоцна до 31.1.2016 година.

5. Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија ќе достави извештај за реализација на Програмата до Владата на Република Македонија со финансиски показатели и образложение на постигнатите резултати, до 28.2.2016 година.

6. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9688/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

6309.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014 и 144/2014) и член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА 2015 ГОДИНА

I. Вовед

Заштитата на децата како систем на организирани мерки и активности на државата за грижа и заштита на децата се остварува согласно со Законот за заштита на децата и подзаконските акти.

Развојот на дејноста за заштитата на децата се утврдува со оваа програма која е во функција на спроведување и унапредување на системот на заштитата на децата. Остварувањето на оваа програма е во согласност со утврдените програми со Буџетот на Република Македонија за 2015 година, како и врз основа на одредбите во Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година во делот на надоместите за детска заштита.

II. Цели и приоритети на развојот на заштитата на децата

Основна цел на дејноста за заштитата на децата и во текот на 2015 година е обезбедување на услови за оптимален опфат на децата во системот на правата за заштита на децата како и на зголемен опфат на децата со згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст, целосно и рационално искористување на просторите, кадровските и другите ресурси, како и на создадените услови за други форми на згрижување и воспитание на популацијата деца до 6 години живот.

Активностите во насока на подобрување на заштитата на децата во 2015 година ќе бидат насочени кон остварување на следните основни задачи:

- заокружувањето на процесот на децентрализацијата во дејноста заштита на децата ќе продолжи преку соработка со органите на единиците на локалната самоуправа, односно со продолжување на давањето поддршка за основање на општински детски градинки со цел самостојно функционирање на објектите на јавните установи за деца кои се лоцирани на нивната општина, како и основање на нови јавни установи за деца со помал капацитет и усогласен со потребите на општината, давање поддршка на општините и општините во градот Скопје во создавањето и обезбедувањето на нови или дополнителни просторни услови – детски градинки/центри за ран детски развој за давање услуги згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст, давање на препораки и насоки и воспоставување на партнерски однос во реализирање на развојот на дејноста;

-плурализација во дејноста преку функционирање на приватниот сектор со основање на нови приватни установи за деца, како и во рамките на со закон создадените услови за давање можност и на други физички и правни лица да вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст како професионална дејност со посебен акцент на: функционирањето на вршењето на одредени работи од дејноста на физички лица во давањето услуги чување и нега на деца од предучилишна возраст (до пет деца) во сопствениот дом; чување и нега на деца од страна на физичко лице ангажирано од страна на родител во домот на родителот (со склучување на договори за начинот на вршењето на услугата); функционирање на агенции основани од домашни физички и правни лица за давање услуги на повик за чување и нега на деца од предучилишна возраст, од страна на ангажирани квалификувани и лиценцирани лица, привлекување на инвестиции за изградба на установи за деца - детски градинки со создадени стимулативни мерки: намалени трошоци за уредување на градежното земјиште од 95%, продажба на градежно земјиште по почетна цена од 1 ЕУР за 1 м2; поволни кредитни линии и субвенции за изградба и опремување на установи за деца - детски градинки;

-изградба на нови објекти, доградба, реконструкција и одржување на објектите во дејноста на заштитата на децата, со приоритетно, целосно и рационално искористување на сите кадровски, просторни и други ресурси, како и развој на разни видови програми за дејноста со различно траење и цена на чинење;

- обезбедување на покралитетни услуги во јавните детски градинки со воведување на други програмски активности од областа на културата, издавачката, згрижувачката и воспитната дејност, екологијата, уметноста, здравиот начин на живот, рекреативни и слободни активности и спорт, според нови програми;

- подобрување на стандардот на материјално неопозбедени лица (корисници на социјална парична помош и постојана парична помош) кои имаат дете со пречки во развојот и користат право на посебен додаток, со зголемување на висината на посебниот додаток за 25%, како и опфат со правото на посебен додаток на сите деца со Даунов синдром;

- со поддршка на УНИЦЕФ ќе продолжат отпочинатите активности за електронско поврзување на јавните установи за деца со Министерството за труд и социјална политика во делот на водење на педагошката евиденција и документација и реализација на програмските активности како и ќе се отпочне со активности за давање можност за електронско аплицирање за запишување на децата од предучилишна возраст во јавните установи за деца;

- обезбедување на редовна и навремена исплата на со законот утврдени парични права за децата.

1. Права за заштита на децата

Правата за заштита на децата како парични надоместоци, под услови утврдени со Законот за заштита на децата ги обезбедува државата со средства од Буџетот на Република Македонија.

Поголем обем на права од определените права во Законот може да обезбеди општината, општината во Градот Скопје и Градот Скопје, доколку за тоа обезбеди средства од сопствени извори.

Паричните надоместоци согласно Законот се остваруваат како право на: детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче, партиципација и родителски додаток за дете и истите имаат за цел преку обезбедувањето на материјална помош на родителите да им помогнат за издржување, подигање, грижа и заштита на детето.

Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на Република Македонија за 2015 година се предвидува парични примања на деца да користат во просек околу 55 000 деца, како придонес во остварувањето на примарната одговорност на родителите во обезбедувањето на услови за живот, потребен за развој на детето, односно животен стандард што одговора на неговиот физички, ментален, душевен, морален и социјален развој.

а) Детски додаток - е право на детето кое може да го оствари еден од родителите на детето, државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Републиката, за дете државјанин на Република Македонија кое е на редовно школување во Републиката, во зависност од возраста на детето и материјалната состојба на семејството како и другите услови утврдени со Законот за заштита на децата.

Правото на детски додаток во 2015 година се очекува да го остварат во просек околу 16.000 деца од околу 7350 корисници-семејства.

б) Посебен додаток - право на посебен додаток има еден од родителите на детето, старател или лице на кое со решение на надлежниот центар за социјална работа му е доверено детето и живее во семејството со него, со постојано место на живеење во Република Македонија, ако е детето државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија до навршени 26 години живот, доколку не е институционално згрижено на товар на државата.

Правото на посебен додаток во 2015 година се очекува да го остварат околу 7450 деца од околу 7200 семејства.

в) Еднократна парична помош за новороденче - се обезбедува на семејството за прво новородено дете на мајката. Право на користење на еднократна парична помош за новороденче има еден од родителите, државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија за дете родено на територијата на Република Македонија.

Во 2015 година се предвидува правото на еднократна парична помош за новороденче да се оствари за околу 9.100 деца од околу 8800 семејства.

г) Партиципацијата - е ослободување на дел од цената што паѓа на товар на родителот во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата во јавните установи за деца. Правото на партиципација се остварува за дете на кое материјалната состојба на семејството е нарушена поради претрпена природна непогода (пожар, поплава, земјотрес и друго).

Во 2015 година се предвидува правото на партиципација да се оствари за околу 2000 деца.

д) Родителски додаток за дете - е право кое го остварува мајка за своето трето живо дете и која е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето согласно условите утврдени во Законот и подзаконските акти.

Родителски додаток за дете /за трето и четврто дете/ и во 2015 година ќе продолжи да се обезбедува и за децата за кои е остварено/стекнато ова право.

Во 2015 година се предвидува правото на родителски додаток за дете да се оствари/продолжи за околу 19000 деца.

2. Облици на заштита на децата

Згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст - како дејност се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование и се обезбедува и остварува во детска градинка.

Дејноста се остварува и во центри за ран детски развој, кои ја спроведуваат Програмата за рано учење и развој на деца од предучилишна возраст од три до шест години, односно до поаѓање во основно училиште.

Одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца, можат да вршат и правни и физички лица.

Дејноста на детските градинки ќе се остварува преку организирање и спроведување на програми кои според времетраењето се програми за: целодневен престој, полудневен престој, скратени програми, пилот програми, програма за продолжен престој, вонинституционални форми на активности со деца, а во центрите за ран детски развој според времетраењето ќе се организираат и спроведуваат скратени програми за деца од 3 до 6 години во траење од три часа дневно, со флексибилно работно време според потребите на родителите и заедницата.

Во состав на јавна детска градинка ќе се формираат советувањата за деца и родители, во функција на социјализација на децата и рано откривање на пречки и проблеми во раниот детски развој како и пружање помош на родителите.

Мрежа на установи за децата

Згрижувањето и воспитанието на децата од предучилишна возраст на почетокот на 2015 година ќе се остварува во вкупно 61-на јавна установа за деца - дет-

ска градинка распоредени во 50 општини во 194 објекти. Покрај тоа во 26 села односно населени места и во четири општини ќе функционираат групи за згрижување на деца во други просторни услови и тоа: во состав на детската градинка „7 Септември“ - Пехчево во селата Робово, Умлена и Чифлик и Црник; во состав на детската градинка „Гоце Делчев“ - Винаца во с.Блатец, во с. Трсино; во состав на детската градинка „Естреја Овадија Мара“ - Битола во селата Бистрица, Кравари, Кукуречани и Долно Оризари; во состав на детската градинка „8 Март“ - Кисела Вода во општина Зелениково; во состав на детската градинка „Ацо Караманов“ - Радовиш во с. Воиславци и с. Калугерица; во состав на детската градинка „Калинка“ - Валаново во Пирава и Јосифово; во состав на детската градинка „Младост“ - Тетово во с.Нераште (општина Тетарце) и во с.Боговиње (општина Боговиње); во состав на детската градинка „Наша Иднина“ - Прилеп во с.Тополчани (општина Прилеп); во состав на детската градинка „11 Септември“ - Ресен во с.Јанковец (општина Ресен); во состав на детска градинка „Фемо Кулаков“ - Неготино во с.Криволак, во с. Трешник и во с.Пепелиште (општина Неготино); во состав на детска градинка „Павлина Велјанова“-Кочани во с.Бели (општина Кочани); во состав на детска градинка „Детелинка“ -Крива Паланка во с.Ранковце (општина Ранковце); во состав на детска градинка „Димче Мирчев“- Велес во с.Градско (општина Градско); во состав на детска градинка „Јасна Ристеска“-Охрид во с. Велгошти, с.Лескоец, с. Пештани и во населба Радојца Новачиќ и во состав на детска градинка „Брешиа“ - Дебар во с. Могорче.

Во рамките на две јавни општински установи за деца, и тоа во „Буба Мара“ Аеродром-Скопје во Д.Лисиче и во „Гоце Делчев“ - Пробиштип во с.Ратовица, има центар за ран детски развој.

Во текот на 2015 година, како резултат на исполнените услови со Законот и со Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца, ќе се зголеми бројот на јавни детски градинки.

Згрижувањето и воспитанието на деца од предучилишна возраст на почетокот во 2015 година ќе се остварува во 16 приватни установи за деца-детски градинки и во една приватна установа за деца-центар за ран детски развој.

Во 2015 година во системот на заштита на децата ќе се зголеми бројот на приватни детски градинки како резултат и на создадените пакет мерки за привлекување на инвестиции за изградба на установи за деца - детски градинки и можноста за јавно-приватно партнерство.

Со цел поттикнување на приватниот сектор за развој и проширување на дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и во 2015 година ќе се продолжи со реализација на Проектот: Приватни установи за деца-детски градинки и центри за ран детски развој и тоа преку: намалени трошоци за уредување на градежно земјиште при изградба на детска градинка за 95%; поволни кредитни линии со каматна стапка од 5,5% годишно за изградба и опремување на установи за деца-детски градинки преку кредитна линија на Македонска банка за поддршка на развојот; поврзување со мерките што се нудат од страна на Агенцијата за поддршка на претприемништвото; општините во земјата и општините во градот Скопје во Деталните урбанистички планови предвидува градежно земјиште (локација) со намена на изградба на установи за деца-детски градинки по почетна продажна цена од 1 евро за 1 м² и објекти кои ќе можат да се стопанисуваат преку моделот на јавно приватно партнерство. Ќе продолжат промотивните активности и потребната поддршка за отворање приватни детски градинки и центри за ран детски развој.

Заложбите на Владата на Република Македонија за подобрување на бизнис климата, како и заложбите за активни мерки за вработување, придонесоа да се зголеми интересот за згрижување на децата во детските градинки. Со ваквата определба на Владата на Република Македонија, во одделни региони веќе се чувствуваат резултати односно зголемен интерес за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст во детски градинки. Се очекува ваквата тенденција да продолжи и во 2015 година.

Трендот на зголемување на опфатот на децата ќе продолжи и во 2015 година со адаптација од страна на Министерството за труд и социјална политика на други просторни услови (основни училишта и други просторни услови) во детски градинки во рурални средини, формирање на групи на деца во други просторни услови кои би функционирале во состав на постојните општински јавни установи - детски градинки.

Во 2015 година максималното подобрување и приближување на квалитетот на згрижувањето и воспитанието на децата од предучилишна возраст ќе биде и преку зголемен опфат на децата, а особено со акцент на децата од 3 до 6 години од руралните средини со отворање на групи во други просторни услови и на центри за ран детски развој (како јавни установи за деца или како објекти во состав на јавните општински детски градинки).

Со цел за поцелосно искористување на капацитетите во јавните детски градинки, ќе се продолжи со обезбедувањето престој и исхрана и за деца од над шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст.

Согледувајќи го значењето на раниот детски развој на децата особено за децата од ранливите групи на населението, во рамки на Декадата на Ромите, во 20 општини во Република Македонија и во 2015 година, ќе продолжи да се имплементира проектот „Инклузија на деца Роми во јавните предучилишни установи“. Финансирањето на овој проект се реализира со средства на Министерството за труд и социјална политика, РЕФ (Ромски едукативен фонд) и со средства на единиците на локалната самоуправа.

Вработени во јавните установи за деца-детски градинки

Дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст ќе ја вршат вработени од следните профили: негуватели, воспитувачи, стручни соработници (виши медицински сестри, социјални работници, музички педагози, ликовни педагози, педагози по физичко воспитание, странски јазик и книжевност), стручни работници (педагог, психолог, социјален работник, логопед, доктор на медицина и доктор на стоматологија, правник, економист, дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор) и други профили на вработени (готвачи, пом.готвачи, и др.) и административен кадар.

Во 2015 година се очекува статусната структура на вработените во детските градинки, да се подобри како и да се продолжи со решавање на статусот на ангажирани лица со договор на дело. Оваа определба треба да биде во контекст на имплементацијата на политиката на Владата на Република Македонија за преземање на дополнителни мерки и активности за поголема грижа и заштита за најмладата популација, како и определбата за зголемен опфат на деца со крајна цел за усогласеност на семејните и работните обврски на родителите.

Во функција на подигнување на квалитетот на услугите, ќе продолжи да се врши лицензирање на стручниот кадар и на раководниот кадар, а ќе се организираат и обуки за вработените за прашања кои се во функција на поквалитетна заштита на децата.

Изградба, опремување и одржување
на објектите за заштита на децата

Проширувањето на мрежата на јавните установи за деца - детски градинки во 2015 година ќе се реализира согласно со програма која ќе ги опфати приоритетите за изградба, доградба и реконструкција на простор наменет за згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст. Се предвидува акцент да се стави на руралните населби, но и во општини каде капацитетите се под потребите на родителите и децата за овој вид на заштита во функција на поцелосен опфат на оваа популација деца од предучилишна возраст, со посебен акцент на опфатот на генерацијата деца од пет до шест години живот.

Проширувањето на мрежата на јавните детски градинки ќе се поддржи од страна на Министерството за труд и социјална политика со процесот на преадапација на слободни простории во детски градинки во рурални средини и групи/објекти во други просторни услови.

Со цел понатамошно унапредување, подобрување и зачувување на здравјето и поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот, и во 2015 година ќе се инвестира во изградбата на детски градинки и адаптација и реконструкција на постоечки објекти во детските градинки со што ќе се продолжи во континуитет со реализацијата на мерката на Владата на Република Македонија „40 нови детски градинки, објекти и групи во други просторни услови“ отпочната во 2014 година и која треба да се спроведе до 2017 година.

Во рамки на расположливите материјални можности во дел од постојните детски градинки ќе се интервенира со проширување на капацитетите преку доградба и адаптација на просторот.

Одржувањето на објектите ќе се остварува во рамки на расположливите средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година со приоритетно извршување на неопходните работи заради обезбедување на нормално и безбедно функционирање и вршење на дејноста (замена на кровови, поправки на водовод, канализација и санитарни чворови, замена на дотраена дрвена столарија и термотехничка инсталација).

3. Одмор и рекреација на децата

Во периодот на зимскиот и летниот распуст од учебната 2014/2015 година, а во функција на продолжување на реализација на новиот пакет на економско - социјални мерки за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток ќе се организира во детски одморалишта/туристички објекти седум дневен одмор на деца од семејства со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и слично (до 3000 деца/корисници).

4. Други облици на заштита на децата

Во рамките на системот на заштитата на децата ќе се спроведуваат и други програмски активности со кој се унапредува дејноста, меѓу кои се:

- Спроведување на проекти за деца со пречки во телесниот и интелектуалниот развој;
- Спроведување на проекти, програми и едукација на стручниот и друг кадар;
- Програмски активности за оспособување на згрижувачко-воспитниот, воспитно-образовниот и друг кадар со најновите современи сознанија во работите кои ги вршат овие вработени и согласно закон (професионален развој на кадрите);

- Програмски активности на соработка за унапредување на исхраната на децата, хигиено-техничките и здравствени услуги, дидактички материјал.

III. Финансирање на заштитата на децата

Оваа програма ќе се реализира со средства од Буџетот на Република Македонија за 2015 година од Раздел 15001 Министерство за труд и социјална политика и тоа:

1. Програма 3 Детска заштита со средства од 42.845.000 денари, од кои 33.145.000 денари буџетски средства и 9.700.000 денари средства од самофинансирани активности и истата се однесува на:

- Потпрограмата 30 Установи за детска заштита со 14.845.000 денари, од кои 5.145.000 денари се буџетски средства и 9.700.000 денари средства од самофинансирани активности

- Потпрограмата 3А Изградба, опремување и одржување на објектите за детска заштита со 28.000.000 денари.

Финансиските средства обезбедени со Потпрограмата 30 ќе бидат наменети за:

- а) Расходна категорија 40 - Плати и надоместоци за вработените во установите за детска заштита како и за
 - б) Расходна категорија 42- Стоки и услуги
 - в) Расходна категорија 46- Субвенции и трансфери
- Финансиските средства обезбедени со Потпрограмата 3А ќе бидат наменети за:
- а) градежни објекти 13.500.000 денари и
 - б) купување на опрема и машини 14.500.000 денари.

Финансирањето на функцијата на установите за детска заштита ќе се обезбедува и со средствата кои се наменети за блок дотации за делегирани надлежности на општините за детската заштита и тоа:

- Блок дотации..... 1.154.974.000 денари.

2. Од Програма 5 Надоместоци и права од социјалната област или

- Потпрограмата 52 Надоместоци за детска заштита со 2.732.084.000 денари ќе бидат наменети за исплата на утврдените парични права со Законот за заштита на децата (детски додаток, посебен додаток, еднаквостна парична помош за новороденче, партиципација и родителски додаток за дете) како и за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток.

Распределбата на средствата за секое од овие права ќе биде во рамки на расположливите средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, но истите нема во целост да ги задоволат вкупните потреби за со законот утврдените парични права. Во 2015 година ќе се измират и неизмирените обврски по основ на остварени права од 2014 година.

IV. Мерки и активности за развој на заштитата
на децата

За остварување на основните цели и задачи утврдени во оваа програма ќе се преземат следните мерки и активности:

1. Имплементирање на новиот концепт на доградениот систем на заштита на децата, особено во делот за организацијата и начинот на обезбедување на услови за заштита на децата, како дејност од јавен интерес во современи услови и со признавање на плурални односи во вршењето на дејноста; заштитата на децата како организирана дејност заснована на правата на децата да се остварува преку грижа и заштита на децата, нивниот ран развој и запознавање со современи концепти на подигање на нивото и квалитетот на развој и на можнос-

тите и условите кои им се обезбедуваат на децата; зајакнување на стручните тимови; формирање на советувалишта за деца и родители; професионално усовршување на кадарот; лиценцирање; зајакнување на контролните механизми во државата и општината за спречување на секакви злоупотреби на деца и институционално јакнење на инспекциите, стручниот надзор и контрола; поврзување на заштитата на децата во информатички систем кој би продуцирал дневни извештаи за бројната состојба и за потребите на децата, како и други податоци преку кои би се реализирале целите во овој домен во установите и другите облици на заштита на децата; создавање на пазарни можности и поттикнување на повеќе учесници да се јавуваат во обезбедување на услуги за децата;

2. Изменување и дополнување на Законот за заштита на децата со цел подобрување на стандардот на материјално необезбедени лица (корисници на социјална парична помош и постојана парична помош) кои имаат дете со пречки во развојот и користат право на посебен додаток, со зголемување на висината на посебниот додаток за 25%, како и опфат со правото на посебен додаток на сите деца со Даунов синдром;

3. Соработка со општините и општините во Градот Скопје при имплементацијата на процесот за децентрализација, а со општините во кои не се изградени објекти - детски градинки, ќе продолжи да се дава поддршка за остварување за организирано згрижување и воспитување на деца во други просторни услови давање поддршка на општините и општините во градот Скопје во создавањето и обезбедувањето на нови или дополнителни просторни услови – детски градинки за давање услуги згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст;

4. Вклучување на поголем број на деца од популацијата деца од 0 до 6 години живот со изградба на нови детски градинки и проширување на постоечките капацитети, реконструкција и адаптација на јавни детски градинки како и на други објекти и просторни услови;

5. Доближување на детските градинки до поголем број на население со посебен акцент на руралните средини;

6. Поттикнување и давање поддршка на општините и приватниот сектор (правни и физички лица) за изградба на нови капацитети како и за реконструкција и адаптација на постојните капацитети;

7. Вклучување во системот на згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст на центрите за ран детски развој со формирање на центри за ран детски развој во склоп на детските градинки и основање на центри за ран детски развој со што им се овозможува на родителите од општините во кои нема капацитети за згрижување на децата како и во руралните средини децата од 3-6 годишна возраст да бидат опфатени со оваа форма на згрижување и воспитување на деца со цел зголемување на опфатот на оваа популација деца;

8. Реализација на програма за седум дневен одмор на деца од семејства со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и слично (до 3000 деца/корисници во периодот на зимскиот и летниот распуст од учебната 2014/2015 година);

9. Спроведување на кампања за подобрување на ставот на родителите кон предучилишното воспитување и сфаќање на неговото значење за развојот на децата од оваа возраст;

10. Реализација на програми во јавните детски градинки со цел обезбедување на поквалитетни програмски активности, од областа на културата, згрижувањата и воспитната дејност, екологијата, уметноста, здравиот начин на живот, традиционални игри, основни животни навики, запознавање со занимања, рекреативни и слободни активности и спорт;

11. Зголемување на фондот на логички игри и слојувалки во јавните детски градинки согласно Акциониот план за набавка на логички игри и слојувалки за јавните детски градинки во 2015 година;

12. Поцелосно искористување на расположивите капацитети со промовирање на скратени програми за децата од недоволно развиени подрачја и региони, со што ќе се реализира принципот на достапност и правичност на јавната услуга. Доколку родителите искажат потреба за згрижување на децата во втора смена и во сабота, Министерството ќе даде поддршка на единиците на локалната самоуправа во поширока реализација на таквата определба;

13. Надзор (стручен надзор, инспекциски надзор), спроведување и следење на остварувањето на Законот, како и мониторинг и евалуација на преземените активности и

14. Обезбедување на редовна исплата на паричните примања на децата.

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9784/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6310.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 116/2014) и член 32 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2015 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Остварувањето на социјалната заштита во Република Македонија во 2015 година се заснова на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството, Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, Законот за вработување на инвалидните лица, Законот за употреба на знаковниот јазик, Законот за инвалидски организации, Законот за цивилини инвалиди од војната, кривично правните прописи и други закони и подзаконски акти, со кои се уредени правата и услугите од социјалната заштита.

Со оваа програма поблиску се уредуваат подрачјата на социјалната заштита, потребите на населението од социјална помош и заштита, социјалната превенција и средствата за остварувањето на социјалната заштита. Програмата е усогласена со одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година, со кој се предвидува донесување на Програма на Владата на Република Македонија за средствата наменети за социјални надоместоци.

Со оваа програма се врши усогласување на социјалната заштита со потребите на граѓаните за подобрување и развој на услугите и мерките од социјална заштита.

Оваа програма се заснова на политиките и определбите на Владата на Република Македонија за 2015 година, со која се имплементираат стратешките приоритети на Републиката за тековната година, Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување

за 2015 година, Националната стратегија за деинституционализација во системот на социјална заштита во Република Македонија 2008-2018 година, Програма за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија за 2015 година, Програмата за помош и поддршка при реинтеграција на повратници во Република Македонија, согласно со реадмисионите договори, ревидираната Национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност 2010-2018 година, Националната стратегија за старите лица 2010 – 2020 година, Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 2010-2020 година, Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 година, Програмата за развој на социјалната заштита 2011-2021 година, Националниот акционен план за превенција и справување со злоупотреба и занемарување на деца 2013-2015 со Оперативен план за спроведување на Акциониот план за превенција и справување со злоупотреба и занемарување на деца за 2015 година и Буџетот на Република Македонија за 2015 година. Во текот на 2015 година ќе се донесе нова Стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија 20015-2025 година со Акциски план за нејзиното спроведување,

Во остварувањето и развојот на социјалната заштита во 2015 година, значајно место ќе имаат меѓународните документи, конвенциите и препораките, меѓу кои се: Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот комитет за социјална кохезија, Милениумските развојни цели на ОН во делот на првата развојна цел: намалување на сиромаштијата и други препораки врз основа на кои ќе се врши постапно приближување кон законодавството на ЕУ.

II. Подрачја на социјална заштита

Социјалната заштита се остварува преку систем на мерки, активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за сопствена заштита. Социјалната заштита во 2015 година ќе се реализира преку обезбедување на:

- услуги и мерки за социјална превенција, вонинституционална заштита и институционална заштита за граѓаните кои се изложени на основните социјални ризици и
- права на парична помош од социјална заштита, и тоа:
 - социјална парична помош,
 - постојана парична помош,
 - парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа,
 - парична помош на мајка која родила четврто дете,
 - парична помош на згрижувач,
 - паричен надоместок за помош и нега од друго лице,
 - еднократна парична помош и помош во натура,
 - надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот,
 - додаток за глувост,
 - парична помош на самохран родител кој има дете со пречки во развојот,
 - парична помош за социјално домување,
 - право на здравствена заштита и
 - додаток за слепило и мобилност.

Во 2015 година се предвидува да бидат опфатени со услугите и мерките на социјалната заштита следниве корисници на социјална заштита:

- малолетни лица;
- без родителска грижа до 18 годишна возраст,
- деца во ризик ,
- малолетни лица со воспитно социјални проблеми ,
- ставени под старателство ,
- сместени во згрижувачко семејство ,
- сместени во установи за социјална заштита ,
- сместени во дневен центар за деца на улица ,
- сместени деца во дневен центар за деца со пречки во развојот,
- возрасни лица
- лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, до навршување на 26 години,
- бездомни лица,
- жрви на семејно насилство,
- корисници на дрога,
- лица со инвалидност,
- стари лица,
- возрасни лица ставени под старателство,
- сместени во згрижувачко семејство,
- лица со попреченост во менталниот развој над 18 години, сместени во станбени единици за организирано живеење со поддршка,
- сместени во установи за социјална заштита за стари лица,
- сместени во установи за социјална заштита,
- лица од семејства со нарушени односи во семејството,
- возрасни лица со општествено негативни навики ,
- лица со признат статус на бегалец и лица под супсидијарна заштита, нови баратели на азил сместени во установа, лица вратени по однос на договори за реадмисија, и
- други полнолетни лица корисници на услуги.

Корисниците на социјалната заштита се и корисници на парични права од социјална заштита и на социјални услуги за згрижување во установа за социјална заштита, вонинституционална заштита и друг вид на услуги и мерки, согласно со Законот за социјалната заштита.

Во рамките на реформските процеси во социјалната заштита, ќе се реализира Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2014/2015 и за учебната 2015/2016 година, со цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за учениците во средното образование од домаќинствата, корисници на право на социјална парична помош. Со оваа програма, ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено со запишување и посетување на средното образование и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од домаќинства - корисници на правото на социјална парична помош, како и реализацијата на задолжителното средно образование во Република Македонија. Средствата за спроведување на оваа програма се обезбедени преку Договор за заем со Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка.

Во текот на 2015 година, ќе продолжи имплементацијата на мерките за намалување на енергетската сиромаштија за корисниците на социјална парична помош и постојана парична помош, преку Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија.

III. Потребни на населението и социјалната превенција

1. Развој на социјалната заштита

Имплементацијата на Националната програма за развој на социјалната заштита 2011-2021 година, ќе ја следи и оценува Координативно тело, врз основа на донесениот Оперативен план за имплементација на оваа програма за 2015 година.

2. Справување со сиромаштијата и социјалната исклученост

Во текот на 2015, ќе продолжи имплементацијата на ревидираната Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 2010-2020 година, за чија цел ќе се изготви и реализира Оперативен план 2015 година за имплементација на истата со конкретни мерки и активности, а во насока на реално утврдување на локалните проблеми и потреби на граѓаните, со посебен акцент на преземање на конкретни акции на локално ниво, преку општинската локална самоуправа.

За реализација на процесот на деинституционализација на лицата со попреченост во менталниот развој во 2015 година, ќе продолжи функционирањето на двете служби за поддршка на домувањето во заедницата, една во Неготино и една во Град Скопје со 14 станбени единици за организирано живеење со поддршка во кои се сместени 66 корисници со попреченост во менталниот развој над 18-годишна возраст, како и на двете станбени единици во Неготино, кои се отворени во рамките на трета служба за поддршка на домувањето во заедницата, во кои се сместени 10 корисници..

Во 2015 година се планира отворање на уште две станбени единици за организирано живеење со поддршка, во рамките на третата служба, во кои ќе се сместат до 10 корисници.

Услугата организирано живеење со поддршка во 2015 година, ќе ја обезбедува здружение, кое ќе биде избрано на јавен конкурс.

Трансформацијата на Детскиот дом „11 Октомври – Скопје, отпочната во 2014 година ќе продолжи во тековната година, преку санирање на станбените единици со посебни влезови кои функционираат во четири мали групни домови. Во овие домови ќе бидат опфатени до 40 корисници. Поддршката на корисниците во овие мали групни домови се обезбедува од страна на персоналот од установата. Направена е проценка за потребното адаптирање на просторот во установата (искористување на дел од заедничкиот простор и негово преградување со посебни влезови за секој од малите групни домови) и започнато е со реализација на оваа активност.

Ќе продолжи имплементацијата на Програмата за работа на патролни социјални работници во трите општини на територијата на Град Скопје односно ќе се прошири во Општина Карпош. Со имплементацијата на оваа програма, ќе се зголеми пристапот до социјалните услуги на ранливите групи на граѓани во Република Македонија.

Министерството за труд и социјална политика, почнувајќи од 2007 година, во континуитет го имплементира проектот „Народни кујни“, а согласно со Програмата на Владата на Република Македонија за 2015 година ќе се отворат 2 народни кујни во следниве рурални општини и тоа: Општина Кичево-населено место Другово и Општина Зрновци.

Во 2015 година ќе продолжат активностите за изградба на пристапни рампи, лифтови и подвижни платформи во објектите коишто се во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика, ќе ги координира активностите за изградба на пристапни рампи и во објектите коишто се од јавен карактер, а се во надлежност на другите јавни институции.

Комисијата за развој и афирмација на знаковниот јазик, ќе продолжи со активности за негово унапредување од лингвистички, фонолошки и морфолошки аспект, синтакса и негова стандардизација согласно со Законот за употреба на знаковниот јазик. Обезбедена е финансиска поддршка на Комисијата при Сојузот на

глуви и наглуви на Македонија за организирање на обуки за изучување на знаковниот јазик, која ќе организира обуки за изучување на знаковниот јазик и за граѓани коишто сакаат да го изучуваат знаковниот јазик, така што бројката од постојните 12 сертифицирани толкувачи на знаковен јазик ќе биде зголемена и рамномерно распределена во различни региони од државата.

Се планира подобрување на вонинституционалната заштита на лицата со инвалидитет преку отворање на Дневен центар за деца со пречки во интелектуалниот развој во Општина Кочани, Дневен центар за деца со оштетен вид на помала возраст во Велес, и отворање на Дневен центар за деца со аутизам во Охрид. Се планира да отпочне со функционирање и Дневен центар за лица со интелектуална попреченост над 18 години, во соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика со Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост–ПОРАКА-Скопје и Градот Скопје.

Во функција на подигнување на грижата кон старите лица, во 2015 година планирана е подготовка и реализација на Оперативен план за 2015 година за имплементација на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година. Активностите ќе се насочат кон проширување на мрежата на дневни центри за стари лица во Општина Кисела Вода и Општина Новаци, како и понатамошно развивање на социјални сервиси за стари и изнемоштени лица во општините каде се јавува потреба и можност за реализација, преку воспоставување на центри за давање на помош во домашни услови. За реализација на овие активности, потребна е поголема вклученост на општините за искористување на сите расположливи ресурси во локалната заедница.

Со цел сензибилизација и информирање на старите лица и нивните семејства, за правата и услугите кои старите лица можат да ги остварат во системот на социјална заштита, во 2015 година планирано е печатење на информативен материјал од старна на ЈУ Завод за социјални дејности.

Во насока за подобрување на состојбата со институционалната заштита на старите лица во 2015 година, ќе се продолжи со проширување на сместувачките капацитети во постоечките објекти за заштита на старите лица и нивно усогласување, согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на установи за заштита на стари лица. Ќе се продолжи со мерките и поволностите за поттикнување на изградба на приватни домови за социјална заштита на стари лица и развој на сервисот за помош и нега во домашни услови. Исто така, ќе се спроведува проект кој треба да ја развие професионалната рехабилитација на лицата со инвалидност и да ја развие персоналната асистенција како услуга во Република Македонија.

Социјалната заштита на лицата со воспитно-социјални проблеми, ќе се реализира во насока на почитување на стандардите за

- обезбедување на усогласеност со Европската конвенција за човекови права и почитување на правата на децата,

- социјална интеграција на лицата со воспитно социјални проблеми во општеството,

- јакнење на капацитетите на стручните лица во центрите за социјална работа и ЈУ за социјална заштита и создавање на мобилни екипи за превенција и имплементација на Законот за правата на децата,

- развој на формата на специјализирани згрижувачките семејства за деца во ризик.

- Отворање на едукативни центри за групна работа со родители.

3. Активности поврзани со приближување на законодавството во областа на социјалната заштита кон законодавството на ЕУ

Ќе се продолжи во континуитет да се следат законските прописи и препораки на ЕЗ во доменот на социјалната заштита, со цел истите постапно да бидат имплементирани во нашето законодавство и практика.

Во текот на 2015 година, ќе се следи имплементацијата на ревидираната Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 2010-2020 година, преку воспоставениот национален координативен механизам за прашања поврзани со политиките за социјално вклучување во Република Македонија.

Во текот на 2015 година, ќе започне имплементацијата на првиот системски Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Со цел воспоставување на мултисекторска соработка на надлежните институции и здруженија, ќе се изготви Протокол за постапување.

Воспоставеното Национално координативно тело против семејно насилство има за цел: следење и анализирање на состојбата со семејното насилство; координирање на активностите на надлежните институции и предлагање на мерки за унапредување на националните политики и мерки за имплементација на националните политики.

Во текот на 2015 година, ќе биде донесен новиот Закон за вработување на лица со инвалидност.

Воспоставеното Национално координативно тело, ќе продолжи со следењето на имплементацијата на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година, ќе подготви Оперативен план за спроведување на мерките за 2015 година и Извештај за преземените мерки и активности за спроведување на Националната стратегија за стари лица за 2014 година.

4. Тековни активности во социјалната заштита

Во областа на социјалната заштита се спроведуваат активности во насока на подобрување на заштитата на граѓаните, подобрување на квалитетот на услугите и социјалната превенција.

- Спроведување на Акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија и Националниот акционен план за превенција и справување со злоупотреба и занемарување на деца 2013- 2015 година.

Во 2015 год ќе продолжи остварувањето на активностите предвидени во ревидираниот Акциониот план за превенција и справување со сексуалната злоупотреба на деца и педофилија и Националниот акционен план за превенција и справување со злоупотреба и занемарување на деца.

Во оваа насока, во 2015 година, ќе продолжи реализирањето на кампањата за сензибилизирање и подигање на јавната свест за проблемот на сексуалната и друг вид на злоупотреба и занемарување на децата. СОС линијата и веб страната за пријавување на случаи на сексуална и друг вид на злоупотреба и занемарување на деца, ќе продолжи да работи во 2015 година. Ќе продолжат и активностите насочени кон обезбедување на механизми за спроведување на помош и заштита на децата од сексуална злоупотреба и педофилија и ќе се унапредува координираниот систем на соработка помеѓу владините институции, како и соработката помеѓу владините институции и невладините организации кои ја покриваат оваа проблематика.

- Вклучување на здруженија, на приватната иницијатива и на физички лица во социјалната заштита.

Ќе продолжи соработката со инвалидските организации и националните сојузи на лица со инвалидност на Република Македонија, согласно со одредбите од Законот за инвалидски организации.

По заокружувањето на законските прописи со кои се создадени услови за вклучување на невладиниот сектор во вршењето на одредени работи од социјалната заштита, во 2015 година, Министерството за труд и социјална политика, ќе продолжи со активности за развивање на партнерски однос со здруженијата. Бројот на договорените партнерства ќе биде во зависност од расположивите буџетски средства, додека изборот на здруженијата на кои ќе им биде доверена одредена социјална функција, ќе се спроведе по објавен конкурс, со целосно почитување на транспарентноста на постапката.

Ќе се настојува, партнерски однос за одредени работи од социјалната заштита да се изгради и со физички лица кои ги исполнуваат пропишаните законски услови.

- Социјална заштита на бегалци, азиланти, внатрешно раселени лица и повратници од реадмисиони договори

Покрај редовната грижа за внатрешно раселените лица, активностите на Министерството за труд и социјална политика и понатаму ќе бидат насочени кон програми со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица во местото на живеење и трајно решавање на проблемот на одреден број на внатрешно раселени лица. Во однос на бегалците, односно лицата со признат статус на бегалец и лица под супсидијарна заштита, Министерството за труд и социјална политика и Центарот за интеграција на бегалци и странци, кој и во текот на 2015 година ќе функционира како проектна единица во рамки на Министерството за труд и социјална политика, ќе преземат мерки за олеснување на процесот на интеграција на овие лица, согласно со новиот Акциски план за имплементација на Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2015-2025 година и Програма за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија за 2015 година. За сите овие лица, во текот на 2015 година ќе се направат напори за имплементација на поголем број на активности предвидени со Акцискиот план за интеграција на бегалци и странци и Програмата.

За лицата вратени во однос на договорите за реадмисија, кои при враќањето се судираат со одредени проблеми во рамки на "Програмата за помош и поддршка при реинтеграција на повратниците во Република Македонија согласно со реадмисионите договори" предвидени се сет мерки и активности, со кои ќе им се овозможи олеснет пристап на овие лица до социјалните права.

Инспекциски надзор

Со инспекцискиот надзор во социјалната заштита, во 2015 година се очекува понатамошно активно спроведување на надзорот над применувањето и спроведувањето на законските прописи, со кои се уредени работите од социјалната заштита, надзор над остварувањето на правата и исполнувањето на обврските на корисниците на правата, исполнување на условите за вршење на дејности од социјалната заштита, предвидени со Законот за социјалната заштита. Од работата во инспекцискиот надзор се очекуваат понатамошни позитивни резултати, особено во примената на Законот во делот на парична помош од социјална заштита и социјалните услуги.

IV. Средства за остварување на социјална заштита

Средствата за остварување на Програмата за социјална заштита за 2015 година во Буџетот за 2015, се предвидени на Раздел 150.01, на следниве буџетски подпрограми:

1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и Завод за социјални дејности. Во 2015 година на оваа потпрограма, се предвидени буџетски средства во износ од 480.027.000 денари средства од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) во износ од 950.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 2.500.000 денари и средства од донации во износ од 1.520.000 денари.

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита. Во Буџетот за 2015 година, на оваа потпрограма се планирани 86.030.000 денари средства од основен буџет, средства од самофинансирачки активности во износ од 4.500.000 денари и средства од донации во износ од 8.006.000 денари.

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална социјална заштита. Во Буџетот за 2015 година на оваа потпрограма се планирани 216.230.000 денари средства од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) во износ од 25.150.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 62.150.000 денари и средства од донации во износ од 3.760.000 денари.

4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични трансфери. Во Буџетот за 2015 година на оваа потпрограма се планирани средства од заем од Светска банка во износ од 179.500.000 денари.

5. Потпрограма 4A – Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот за 2015 година на оваа потпрограма се планирани 13.400.000 денари.

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заштита. Во Буџетот за 2015 година на оваа потпрограма се планирани 3.610.256.000 денари за социјални надоместоци на ставка 471, 108.900.000 денари трансфери до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 81.000.000 денари за енергетска сиромаштија на ставка 464.

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ од 3.610.256.000 денари, ќе бидат распоредени за:

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата кои се неспособни за работа и материјано необезбедени, кои не можат да остварат средства за егзистенција согласно со други прописи. Во 2015 година се очекува бројот на овие корисници да изнесува 5.800 корисници, за што ќе бидат потребни 333.000.000 денари;

Социјална парична помош - се исплаќа на домаќинства чии членови се способни за работа, но се материјално необезбедени. Во 2015 година се очекува да бидат опфатени околу 35.000 домаќинства. За исплатата на социјалната помош ќе бидат реализирани 1.272.000.000 денари;

Паричен надоместок за помош и нега од друго лице - се исплаќа на лица над 26 годишна возраст, кои не можат да ги вршат основните животни потреби без помош од друго лице (лица со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој, лица со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепи лица, како и лица со трајни промени во здравствената состојба). Во 2015 година се очекува правото да го стекнат просечно околу 26.500 корисници. Потребните средства за задоволување на правото ќе изнесуваат 1.480.005.000 денари;

Право на надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот - ова право кое е утврдено со Законот за социјалната заштита и со Законот за работни односи, го остварува еден од родителите на хендикепирано дете, доколку родителите се во работен однос. За оваа намена во 2015 година се предвидени 4.445.000 денари;

Еднократна парична помош и помош во натура - ова право можат да го остварат лица или семејства ко-

ишто се нашле во положба на социјален ризик заради претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подолго лекување или друга социјална загрозеност, како и дете или младинец без родители или родителска грижа по напуштање на установата или згрижувачкото семејство. За оваа намена во 2015 година се предвидени 27.000.000 денари;

Право на домување -право на паричен надоместок за домување согласно со Законот за социјалната заштита има лице без родители и родителска грижа до 18 годишна возраст, односно по престанување на старателството најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надоместок за домување се обезбедува и за лицата со признат статус на бегалец, согласно со одредбите од Законот за азил и привремена заштита, се до периодот на преземање на оваа одговорност од страна на локалната самоуправа. За оваа намена во Буџетот за 2015 година се предвидени 1.000.000 денари.

Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа - со правото можат да се стекнат лицата со стекнат статус на дете без родители и родителска грижа, доколку по полнолетството се без средства за егзистенција, односно се на редовно школување, до навршување на 26 годишна возраст. Во рамките на ова право, се обезбедува и дополнителна помош за лицата кои се запишани по прв пат на студиска година од прв, втор и трет циклус - докторски студии, како редовни или вонредни студенти на јавните високообразовни установи. Во 2015 година, вкупниот број на овие корисници се предвидува да изнесува околу 180 лица. За оваа намена во Буџетот за 2015 година се предвидени 43.000.000 денари.

Правото на додаток за слепило се обезбедува за потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а правото на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет или лице со квадриплегија, лице со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој и коешто без помош на инвалидска количка не може да ги задоволи основните животни потреби, утврдени од стручен орган и со решение на центарот за социјална работа. Дополток за глувост се обезбедува за тотално глуво лице со навршени 26 години, коешто има потполно загасната слушна перцепција и истото не може да ги задоволи своите животни потреби без толкувач на знаковен јазик. За оваа намена во Буџетот за 2015 година се предвидени 405.536.000 денари.

Право на надоместок за трошоци за сместување и надоместок за згрижување на сместеното лице во згрижувачко семејство - ќе се исплатува на семејствата кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална заштита. Ова право во 2015 година се предвидува да го остварат околу 170 семејства кои ќе згрижат околу 290 лица, за што се предвидени 32.000.000 денари;

Сместување во ученички домови или други установи на деца без родители и родителска грижа до оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до завршувањето на средното образование, ако не постојат можности згрижувањето и воспитувањето да се обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални проблеми (занемарено, злоставувано и социјално необезбедено дете) и дете со нарушено поведение, а за кои центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди чување, воспитување, образование и нормален развој на детето. За оваа намена во Буџетот за 2014 година се планирани 1.400.000 денари.

Партиципација за здравствена услуга во специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита согласно Законот за здравствено осигурување за корисници децата со посебни потреби, корисници на постојана парична помош, лицата сместени во устано-

ви за социјална заштита и во друго семејство, кои остваруваат право на здравствена заштита според прописите за социјална заштита. За оваа намена во Буџетот за 2015 година се планирани 10.000.000 денари.

Парична помош за згрижувач за лица кои по престанокот на згрижување лица во своето семејство, не се вработени и не оствариле право на пензија. За оваа намена во Буџетот за 2015 година се планирани 870.000 денари.

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здравствено осигурување на Македонија во износ од 108.900.000 денари, ќе бидат распоредени за остварување право на здравствена заштита на корисниците на социјална заштита на следниве права: постојана парична помош, сместување во згрижувачко семејство, паричен надоместок за помош и нега од друго лице, сместување во установи за социјална заштита, парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, лице-жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено со организирано самостојно живеење со поддршка.

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од средствата во износ од 81.000.000 денари се наменети за програма за субвенционирање на електрична енергија.

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инвалиди од војната. Во Буџетот за 2015 година на оваа потпрограма се планирани 92.000.000 денари и

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бегалци и азиланти. Во Буџетот за 2015 година на оваа потпрограма се планирани 38.000.000 денари. Средствата на оваа потпрограма се наменети за: исплата на права за лицата со признат статус на бегалец, лицата под супсидијарна заштита и баратели на азил, надоместок на правата за внатрешно раселените лица и лица вратени по основа на договорите за реадмисија.

Распределбата на финансиските средства наменети за социјална заштита е направена во согласност со обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, со напомена дека во 2015 година ќе се измират и неизмирени обврски по основа на правата од 2014 година.

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9786/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

6311.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр.52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013 и 41/2014) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.155/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА

1. Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2015 година е изготвена согласно Законот за ученичкиот стандард и Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година.

Финансирањето на ученичките домови се врши согласно член 73 став 1 од Законот за ученичкиот стан-

дард („Службен весник на Република Македонија” број 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13 и 41/14).

Во Република Македонија постојат 18 ученички домови, од кои четири ученички домови се наменети за ученици со посебни образовни потреби и тоа за ученици: со оштетен вид, со оштетен слух и говор и ученици со пречки во развојот.

Сместувањето и исхраната на учениците во ученичките домови е организирано според Правилникот за начинот и постапката за прием на ученици во јавните ученички домови („Службен весник на Република Македонија” бр.55/2010 и 49/2011).

Во ученичките домови во Република Македонија сместување и исхрана користат околу 2.700 ученици. Месечната цена за сместување и исхрана, која што ја плаќа Министерството за образование и наука, за еден ученик од средното образование е 7.500 денари, за најмногу 10 месеци во годината.

Со Програмата, опфатени се следните видови на стипендии за ученици и тоа:

- стипендии за талентирани ученици-спортисти од средното образование со месечна стипендија од 2.200 денари за девет месеци во учебната година;

- стипендии за ученици со посебни потреби од средното образование во износ од 2.000 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за социјална поддршка на ученици од средното образование во износ од 1.500 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за ученици-деца без родители од средното образование во износ од 2.000 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за талентирани ученици-спортисти од средното образование со месечна стипендија од 2.700 денари за девет месеци во учебната година;

- стипендии за талентирани ученици од средното образование со месечна стипендија од 2.700 денари за девет месеци во учебната година;

- стипендии за ученици со посебни потреби од средното образование во износ од 2.500 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за социјална поддршка на ученици од средното образование во износ од 2.000 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за ученици-деца без родители од средното образование во износ од 2.500 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за ученици-деца на бранителите од средното образование, кои се доделуваат согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија” број 02/02, 17/03, 03/04 и 66/07) по основ на потпишани договори со Министерството за образование и наука и добиваат износ од 2.200 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за ученици-деца на починатите припадници на АРМ и МВР во хеликоптерската несреќа, по основ на потпишани договори со Министерството за образование и наука во износ од 2.200 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за ученици од средното образование кои реализираат наставни програми од угостителско-туристичка во износ од 2.000 денари за девет месеци во годината и

- стипендии по други основи по основ на потпишани договори со Министерството за образование и наука.

Со Потпрограмата 50 – Ученички стандард согласно расположивите средства за 2015 година се планираат културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности.

Во Потпрограма ТИ – Реконструкција на ученички домови, се планираат санациони зафати кај дел од ученичките домови.

Согласно одобрените средства со Буџетот на Република Македонија за 2015 година, вкупните финансиски средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Потпрограма 50 – Ученички стандард и Потпрограма ТИ – Реконструкција на ученички домови, се следните:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 5			ВКУПНО:	228.354.000
Потпрограма 50	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	300.000
Потпрограма 50	464	Разни трансфери	Стипендии за поддршка на талентирани ученици, сместување и исхрана на ученици во ученички домови	228.054.000
ПОТППРОГРАМА ТИ	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТИ	482	Капитални расходи	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	2.600.000
			СЕ ВКУПНО Програма 5 и Потпрограма ТИ:	230.954.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9882/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

6312.

Врз основа на член 22 став (2) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014 и 138/2014) и член 42 став (3) од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2015 ГОДИНА

Агенцијата за млади и спорт во рамки на обврските кои произлегуваат од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2015 година и Програмата за развој на спортот во Република Македонија за периодот 2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2013), се определува во 2015 година непосредно да реализира дел од програмските задачи.

Со планираните средства ќе се реализираат приоритетни програми со кои се остварува јавниот интерес на државата утврдени во членот 22 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014 и 138/2014), при што определба е одржување на националниот систем на натпревари и учество на националните тимови, спортските клубови и спортистите поединци во рамки на меѓународните натпревари, одржување меѓународни спортски натпревари и манифестации во Република Македонија, научна поддршка на спортот и реализација на Проекти од областа на спортот.

Согласно утврдените средства од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, во раздел 16101 – Агенцијата за млади и спорт се определува истите да се користат за:

I. Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународна програма, ставка 463 – Трансфер до невладини организации за кои се утврдени средства во износ од 26.589.000,00 денари.

I. Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт
Програма 4

Потпрограма 40 - Меѓународна програма

Ставка 463 - Трансфер до невладини организации

Реден бр.	Опис	Износ во денари
1.	Партиципација за финансирање на меѓународни програми на националните спортски федерации	13.089.000,00
2.	Партиципација за финансирање на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации	4.300.000,00
3.	Партиципација за научна поддршка на спортот за изведување на фундаментални истражувања во сите сегменти на дејноста спорт – Институт за спорт	200.000,00
4.	Партиципација за финансирање национални спортски федерации за меѓународни активности поврзани со Проектот за воведување спортски паралелки во Државното училиште за физичка култура „Методија Митевски Брицо“	4.500.000,00
5.	Партиципација за реализација на проект „Стручна специјализација на македонски тренери во странство“	1.500.000,00
6.	Партиципација за подготовки на спортисти од Република Македонија за учество на Летни Олимписки Игри – Рио де Жанеиро 2016	1.000.000,00
7.	Партиципација за организација на европски и светски првенства во Република Македонија	2.000.000,00
Вкупно:		26.589.000,00

1. Партиципација за финансирање на меѓународни програми на националните спортски федерации. Планирана е партиципација во реализацијата на програмите на националните спортски федерации за учество во меѓународниот систем на натпревари. Во 2015 година, наши спортисти, национални тимови и спортски клубови ќе настапат во рамки на регионални првенства, европски и светски првенства, купови, отворени првенства и друг вид меѓународни натпревари за што се утврдени средства во износ од 13.089.000,00 денари.

2. Партиципација за финансирање на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации. Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за организација на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации. Во Република Македонија се одржуваат поголем број традиционални спортски натпревари и манифестации во повеќе спортови. Некои од нив се дел од Календарите за натпревари на меѓународните спортски асоцијации, со што се валоризира и нивната вредност и значај, за што се утврдени средства во износ од 4.300.000,00 денари.

3. Партиципација за научна поддршка на спортот за изведување на фундаментални истражувања во сите сегменти на дејноста спорт, развојни и апликативни проекти од јавен и локален интерес за националниот и врвниот спорт, спортските клубови, училишните спортски клубови, националните спортски федерации и меѓународните спортски асоцијации – Институт за спорт за што се утврдени средства во износ од 200.000,00 денари.

4. Партиципација за финансирање националните спортски федерации за меѓународни активности поврзани со Проектот за воведување спортски паралелки во Државното училиште за физичка култура „Методија Митевски Брицо“. Планирана е партиципација за финансирање на националните спортски федерации за реализација на меѓународни активности на учениците во спортските паралелки во фудбал, ракомет, кошарка и тенис кои се дел од Проектот за воведување спортски паралелки во Државното училиште за физичка култура „Методија Митевски Брицо“ за што се утврдени средства во износ од 4.500.000,00 денари.

5. Партиципација за реализација на проект „Стручна специјализација на македонски тренери во странство“. Планирана е партиципација за финансирање на националните спортски федерации за поддршка на македонски тренери заради нивно упатување на стручна

специјализација во странство во познати светски спортски центри за што се утврдени средства во износ од 1.500.000,00 денари.

6. Партиципација за подготовки на спортисти од Република Македонија за учество на Летни Олимписки Игри – Рио де Жанеиро 2016. Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за подготовки на евидентните кандидати за учество Летните Олимписки Игри – Рио де Жанеиро 2016 за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.

7. Партиципација за организација на европски и светски првенства во Република Македонија. Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за организација на европски и светски првенства во Република Македонија за што се утврдени средства во износ од 2.000.000,00 денари.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9993/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6313.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 112/14 и 144/14) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

I

Трансплантацијата претставува медицинска процедура со која се заменува одреден орган или дел од орган – ткиво/клетки со друг. Самата интервенција е хируршка постапка која се применува или во животното загрозувачки состојби или во насока на подобрување на квалитетот на живот на пациентот.

Органи кои се трансплантираат:

- срце, бели дробови, бубрези, црн дроб, панкреас, црева, желудник и кожа

Ткива/клетки кои се трансплантираат:

- Рожница, Лангерхансови клетки, Коскена срцевина, Крвни садови, Срцеви залистости

Видови на трансплантација:

- Автотрансплантација е трансплантација кога донорот е воедно и примател на трансплантатот (кожа зема од еден дел на телото и имплантирана на друг дел)

- Изотрансплантација е трансплантација кога донорот и примателот се со иста ткивна сродност – еднојајчани близнаци

- Алотрансплантација е трансплантација кога трансплантатот се зема од една единка и се имплантира на друга единка од ист вид

- Ксенотрансплантација е трансплантација кога донорот и примателот припаѓаат на различни видови (од животното на човек).

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за трансплантација за 2015 година има за цел особено да се опфатат состојбите за трансплантација на бубрег и трансплантација на црн дроб, и тоа преку:

I. Олеснување на постапката на трансплантацијата на органи и ткива во интерес на пациентите

II. Зголемување на бројот на пресадување на органи и ткива од човечкото тело заради лекување пред се од донации од умрени и на тој начин да се спасат или подобрат животите на лицата на кои пресадувањето на органи и ткива им е неопходно што подразбира:

- зголемување на бројот на трансплантација на бубрег за 60% годишно односно од извршените 37 трансплантации во 2013 година на 60 во 2015 година се додека не се достигне тенденција на намалување на бројот на пациенти на дијализа на 5 % годишно

- намалување на пациентите на дијализен третман под 1000 во 2018 година

- Започнување со трансплантација на црн дроб кај возрасни на Универзитетска Клиника за дигестивна хирургија

- Започнување со трансплантација на бубрег кај деца на Универзитетска Клиника за детски болести

III. Да се изгради систем за пресадување на органи кој ќе обезбеди и гарантира правичен пристап кон органите и ткивата преку:

- формирање на листа за чекање според видот на органи кои ќе се базираат на транспарентни, објективни и медицински критериуми,

- Воспоставување на единствен регистар на дарувања на органи и ткива,

- Воспоставување на систем кој ќе гарантира квалитет, следливост и безбедност на постапките, а со тоа и позитивен исход по однос на лекуваниот пациент и

IV. Зголемување на свесноста кај населението за донирање на органи и ткива, особено преку информирање на јавноста за важноста на трансплантацијата на органи и ткива.

Воспоставување на мрежа на болници спремни во секој момент да препознаат потенцијален дарител, болници кои можат да го извадат органот и да осигураат дека истиот ќе стигне во центрите каде би се изведувале трансплантациите.

V. Воспоставување и одржување на централен информатички систем за вршење на дејностите за земање, обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, чување, заменување и пресадување;

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Со донесувањето на Законот за земање и пресадување на делови од човечко тело заради пресадување, и подзаконските акти, како и со назначувањето на Националниот координатор за трансплантација, направени се сите предуслови, покрај трансплантација на бубрези од жив донор, да се започне и со трансплантација од кадавери како да заживее трансплантацијата на црн дроб од живи донори.

Со одобрените средства од Фондот за здравствено осигурување на Македонија во текот на 2015 година ќе се извршат: во Клиниката за Урологија - 40 трансплантации на бубрези од жив донор и 20 од кадавери, во Клиниката за абдоменална хирургија - пет трансплантации на црн дроб од жив донор, а во Клиниката за детски болести - 10 трансплантации на бубрези кај деца.

Мерките и активностите на Програмата се следни:

1. Покривање на трошоците за трансплантација на бубрег на Универзитетска Клиника за урологија доколку се надмине бројката на трансплантација на бубрег од жив дарител и кадавер за која се одобрени средства од Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Покривање на трошоците за трансплантација на бубрег на останатите Здравствени установи кои се овластени за пресадување на делови од човечкото тело заради лекување

3. Покривање на трошоците за трансплантација на црн дроб од жив дарител на Универзитетска Клиника за дигестивна хирургија доколку се надмине бројката на трансплантации за која се одобрени средства од Фондот за здравствено осигурување на Македонија

4. Покривање на трошоците за трансплантација на бубрег на Универзитетска Клиника за детска хирургија доколку се надмине бројката на трансплантација на бубрег кај деца за која се одобрени средства од Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

5. Изработка и операционализација на централен информатички систем за вршење на дејностите за земање, обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, чување, заменување и пресадување;

6. Зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи преку правилно информирање и медиумски кампањи за зголемување на јавната свест за самата постапка на пресадување на органи и зголемување на јавната свест и едукација за придобивките од трансплантациите и за тоа што значи да се донираат органи, како кај населението така и кај лекарите.

- Изготвување на проект за семинари на кои на лекарите од примарното и секундарното здравство, кои не се директно поврзани во мрежата за трансплантација, ќе им бидат образложени законските одредби кои го регулираат пресадувањето на органи, како и подзаконските акти кои регулираат специфични делови од оваа проблематика.

- Зголемување на знаењето и комуникациските вештини на здравствените работници околу проблематиката поврзана со трансплантациите.

- Развивање на јавната свест кај групите за поддршка на пациенти, невладините здруженија на пациенти и новинарите кои можат да бидат вклучени во постапката за промоција на придобивките од постапките на пресадување на органи, а понатаму да бидат и промотори за донирањето органи.

Кампањите за подигнување на јавната свест треба да презентираат информации кои се однесуваат на правата на граѓаните, а пред сè на пациентите во однос на донирањето на органи.

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Извршувањето на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2014 година се врши од страна на:

- Министерството за здравство на Република Македонија

- ЈЗУ Универзитетската клиника за урологија Скопје

- ЈЗУ Универзитетската клиника за дигестивна хирургија Скопје

- ЈЗУ Универзитетската клиника за детска хирургија Скопје

- ЈЗУ Институт за јавно здравје

- Останати Здравствени установи кои се овластени за пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, согласно Закон

Финансиски средства:

1. Финансиски средства за трошоци за трансплантација на бубрег од жив дарител и кадавер на Универзитетската Клиника за урологија.

Предвидени средства за 4 трансплантации од жив дарител и 4 од кадавер пресметани согласно ДСР цените на Фондот за здравствено осигурување на Македонија:

- Трансплантација на бубрег без трансплантација на панкреас и без катастрофални КК со цена од 685.452,00 денари

- Припрема на донор и експлантација на орган (без разлика дали се работи за жив донор или кадавер) со цена од 307.100,00 денари

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-консултативна услуга (специјалистички пакети) со средна цена од 30.000,00 денари

Вкупно за една трансплантација: 1.022.552,00 денари

2. Финансиски средства за трошоци за трансплантација на бубрег од жив дарител и кадавер на останатите Здравствени установи кои се овластени за пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, согласно Закон, за 6 трансплантации по 1.022.552,00 денари

3. Финансиски средства за трошоци за трансплантација на црн дроб од жив дарител на Универзитетската клиника за дигестивна хирургија. Предвидени средства за една трансплантација од жив дарител согласно ДСР цените на Фондот за здравствено осигурување на Македонија:

- Трансплантација на црн дроб со цена од 2.721.300,00 денари

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-консултативна услуга (специјалистички пакети) со средна цена од 30.000,00 денари

Вкупно за две трансплантации: 5.502.600,00 денари

4. Финансиски средства за трошоци за трансплантација на бубрег кај деца на Универзитетска Клиника за детска хирургија.

Предвидени средства за две трансплантации пресметани согласно ДСР цените на Фондот за здравствено осигурување на Македонија:

- Трансплантација на бубрег без трансплантација на панкреас и без катастрофални КК со цена од 310.000,00 денари

- Припрема на донор и експлантација на орган (без разлика дали се работи за жив донор или кадавер) со цена од 307.100,00 денари

- ХЛА типизацијата иде како специјалистичко-консултативна услуга (специјалистички пакети) со средна цена од 30.000,00 денари

Вкупно за една трансплантација: 647.100,00 денари

5. Финансиски средства за ангажирање на:

a. Националниот координатор за трансплантација преку соодветен договор

b. Заменик национален координатор за трансплантација преку соодветен договор

c. Национален координатор за крвотворни матични клетки преку соодветен договор

6. Финансиски средства за зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи преку медиумски кампањи во износ од 300.000,00 денари

7. Финансиски средства за доопремување на Јавните здравствени установи со соодветна медицинска опрема со цел зајакнување на мрежата и вклучување во истата за трансплантација на бубрег (ЈЗУ УК за ТОА-РИЛУЦ, УК за дигестивна хирургија, УК за Гастроентерохепатологија, ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина, ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија, КБ Битола, КБ Тетово и КБ Штип, Универзитетска клиника за хируршки болести "Св. Наум Охридски" Скопје и Градска општа болница "8-ми Септември", Скопје), како и набавка на лекови кои не се на позитивната листа во износ од 1.088.032.00 денари.

8. Средства за стимулација на тимовите за трансплантации

9. Средства за стимулација на болничките координатори

10. Финансиски средства за погребни трошоци за кадаверот.

Табела: Финансиски средства за реализација на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2015 година

Активност	Извршител	Износ
Трансплантација на бубрег од жив дарител и кадавер	ЈЗУ Универзитетската клиника за урологија Скопје	8.180.416,00
Трансплантација на бубрег од жив дарител и кадавер	Останати Здравствени установи останати Здравствени установи кои се овластени за пресадување на делови од човековото тело заради лекување согласно Закон	6.135.312,00
Трансплантација на црн дроб од жив дарител (2 трансплантации x 2.751.300,00 денари)	ЈЗУ Универзитетската клиника за дигестивна хирургија Скопје	5.502.600,00
Трансплантација на бубрег кај деца (2 трансплантации x 647.100,00 денари)	ЈЗУ Универзитетската клиника за детска хирургија Скопје	1.294.200,00
Ангажирање на - Национален координатор за трансплантација - Заменик на национален координатор за трансплантација - Национален координатор за крвотворни матични клетки	Министерството за здравство на Република Македонија	1.500.000,00
Медиумски кампањи за зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи	ЈЗУ Институт за јавно здравје	300.000,00
Набавка на медицинска опрема	Министерството за здравство на Република Македонија	1.088.032,00
Средства за стимулација на тимовите за 36 извршени трансплантации, за секоја по 143.040ден. (10 кадавер и 26 од жив донатор)	Универзитетските клиници, други ЈЗУ	5.149.440,00
Средства за стимулација на болничките координатори		250.000,00
Финансиски средства за погребни трошоци (10 кадавера по 60.000,00денари)	Министерството за здравство на Република Македонија	600.000,00
ВКУПНО		30.000.000,00

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година во вкупен износ од 30.000.000,00 денари од кои 4.000.000,00 денари од основниот буџет и 26.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10091/1
29 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ъ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ъ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014202